



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 9 април 1976
Скопје
Број 12 Год. XXXII

Претплатата за 1976 година изнесува 350 динари. Овој број чини 8 дин. Жиро сметка 40100-601-128

106.

Врз основа на член 34 од Законот за изменување и дополнување на Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“ број 46/75), Законодавно-правната комисија на Собранието на СРМ, на 22-ра седница одржана на 11 март 1976 година го утврди пречистениот текст на Законот за даноците на граѓаните.

Пречистениот текст на Законот за даноците на граѓаните ги опфаќа Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“ број 39/72), Законот за изменување и дополнување на Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“ број 3/73, 24/73, 46/73, 48/74 и 46/75), во кои е означено времето на нивното влегување во сила.

Број 09-24
11 март 1976 година
Скопје

Претседател
на Законодавно-правната комисија,
Димче Козаров, с. р.

ЗАКОН ЗА ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ

(Пречистен текст)

І. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

За задоволување на општите општествени потреби, секој граѓанин е должен, според своите приходи односно економска сила, да плаќа даноци.

Член 2

Граѓаните на територијата на Републиката имаат подеднакви услови, определени со закон, еднакви обврски во поглед на плаќањето на даноците.

Член 3

Општините ги усогласуваат обврските за плаќање на даноците, а особено стапките и паушалните износи на даноците, со склучување на меѓуопштинскиот договор.

Иницијатива за меѓуопштинско договарање покренуваат собранијата на општините, а може да покрене и Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 4

Не се сметаат за личен доход односно приходи и не подлежат на плаќање на данок:

1. примањата по основ на одликувања и народно признание;
2. боречкиот додаток;
3. примањата според прописите за правата на воените инвалиди од војните и мирновремените воени инвалиди;
4. примањата според прописите за правата на носителите на „Партизанска споменица 1941“ и „Илинденска споменица“;
5. социјалните помошти што ги исплатува општината; и

6. наградите што се даваат како особено општествено признание, востановено со закон или одлука на општината; наградата за животно дело; наградите од Организацијата на обединетите нации или од нејзини организации, од меѓународни организации и од странски национални организации со меѓународен углед; примањата од јубилејни издања, како и примањата од јубилејни претстави и концерти и примањата остварени со приредување на ретроспективни изложби на уметнички творби; на приходот отстапен на општествената заедница или самоуправни интересни заедници, општествени организации или организации на здружениот труд за хумани, социјални, просветни, културни, научни и други слични цели.

Член 5

Републиката и општините воведуваат обврска за плаќање на данок, кој со посебен закон им припаѓа како нивни приход.

Член 6

При пропишувањето на обврските за плаќање на даноци, Републиката и општините водат сметка тие обврски да се утврдуваат така што даночните обврзници трајно да бидат поттикнувани за зголемување на производството и на продуктивноста на трудот.

Член 7

Даночен обврзник е граѓанин/што остварува личен доход, односно приход или што поседува или ќе стекне имот за кој, врз основа на овој закон, се плаќаат даноци.

По исклучок, кога е тоа определено со овој закон, даночен обврзник е граѓанин-претставник на домаќинството — чиј член е и тој.

Како домаќинство според овој закон се подразбира заедница на живеење, стопанисување и трошење на остварените приходи.

Во поглед на обврската за плаќање на данок, со граѓаните се изедначени и приватноправните лица, ако со закон не е поинаку определено.

Странските државјани, странските приватноправни лица и странските организации, кои во Републиката остваруваат доход односно приход или имаат или пак ќе се здобијат со имот, плаќаат данок според овој закон, ако со друг закон или со меѓународна спогодба не е поинаку определено.

Член 8

Основица на данокот од личен доход е личниот доход на граѓанинот што ќе го оствари со личен труд, како и другите приходи од кои се плаќа данок според овој закон.

Личниот доход, кој служи како основа за плаќање на данок од личен доход, ги содржи и сите придонеси и даноци што се плаќаат од личните доходи според овој закон и други прописи.

Основица на данокот на приходите од имот и имотни права е приходот што ќе го оствари граѓанинот со користење на имот или имотни права.

Основица на данокот на имот е вредноста на недвижноста што ќе ја стекне граѓанинот врз основа на наследство или подарок, како и имотните предмети определени со закон.

Член 9

Годишните основици за пресметување на данокот се заокружуваат на цели 10 динари на тој начин што износот до 5 динари се заокружува надолу, а износот над 5 динари нагоре.

Ако вкупниот облог со данок не надминува 10 динари, не се врши облог на данок.

Член 10

Стапките на даноците се пропишуваат, по правило, за повеќе години.

Републиката, односно општините, ги определуваат стапките за овие даноци што, според посебен закон, им припаѓаат како нивни приходи.

Стапките на даноците се определуваат посебно за секој вид данок.

Стапките на даноците можат да бидат пропорционални или прогресивни, доколку со овој закон не е поинаку определено.

Член 11

Ако се применуваат прогресивни стапки, данокот по повисока стапка не може да биде поголем од данокот по најблиската пониска стапка применета врз највисоката основица што ѝ одговара на таа стапка — зголемена со разликата меѓу вистинската основица и највисоката основица врз која се применува непосредно пониска стапка.

Член 12

Висината на даноците се утврдува според прописите за определување на основиците и стапките што важеле на 1 јануари во годината за која се утврдуваат обврските, ако со закон не е поинаку определено.

Прописите за утврдување на основиците и стапките на даноците, доколку се поповолни за даночните обврзници, можат да имаат повратно дејство.

Член 13

Републиката и општините можат да донесат прописи за трајни и привремени ослободувања и олеснувања од плаќање на даноците што им припаѓаат.

Ослободувањата и олеснувањата од плаќањето на даноци, предвидени со овој закон или со меѓународна спогодба, се задолжителни за општината. Ослободувањата и олеснувањата од плаќањето на даноци можат да се пропишат ако тоа го бара поттикнувањето на производноста на трудот, развојот на сдделни стопански или други дејности, остварувањето на мерките на социјалната политика или ако тоа го налагаат други општествени интереси.

Член 14

Личните доходи односно приходите ослободени од плаќањето на даноци не влегуваат во основицата врз која се применуваат стапките на даноците.

Член 15

Надлежниот орган за приходи на општината е должен писмено да го извести обврзникот за основицата, стапките и висината на данокот што се обложува.

Член 16

Даноците се пресметуваат и се наплатуваат при исплатата на приходи (даноци по одбивање), се обложуваат по годишна основица или во годишен износ, или на друг начин, во согласност со овој закон.

Член 17

Данокот по одбивање го пресметува и го наплатува исплатителот на приходот.

Основицата на данокот што се обложува по годишна основица и данокот во годишен износ ја утврдува и врши облог надлежниот орган за приходи на општината и тоа за сите даноци што им припаѓаат на Републиката и општината.

Член 18

Даноците по одбивање се пресметуваат по стапките што ги утврдува Републиката односно општината — на чие подрачје се остварува доходот, а се уплатуваат во полза на општината на чие подрачје е живеалиштето на даночниот обврзник.

Ако даночниот обврзник на данок по одбивање нема живеалиште на подрачјето на општината во која постојано живее неговото потесно семејство, данокот по одбивање се уплатува во полза на општината на чие подрачје постојано живее неговото потесно семејство.

Под потесно семејство на обврзникот се подразбираат членовите на неговото семејство кои обврзникот според законот е должен да ги издржува.

Даноците по одбивање што ги плаќаат странски државјани постојано настанети во Републиката, како и странските државјани кои имаат привремен престој во Републиката, се пресметуваат и се уплатуваат според прописите на Републиката и општината на чија територија односно подрачје е остварен доходот и се уплатуваат во полза на општината на чие подрачје обврзникот е постојано настанет односно на чие подрачје има привремен престој.

Од личните доходи на странските државјани што ќе ги остварат во Социјалистичка Република Македонија, а кои не се постојано настанети, ниту имаат привремен престој во Југославија, даноците по одбивање се пресметуваат и се уплатуваат според стапките што ги утврдува Републиката и општината на чија територија односно подрачје е седиштето на исплатителот, и се уплатуваат во нивна полза.

Член 19

Облогот и наплатата на данокот од личен доход од самостојно вршење на стопански и нестопански дејности го врши надлежниот орган за приходи на општината на чија територија обврзникот има деловно седиште. Ако обврзникот во текот на годината го промени деловното седиште, облогот и наплатата на данокот го врши надлежниот орган за приходи на секоја одделна општина на чие подрачје обврзникот, во текот на годината, имал деловно седиште, и тоа по стапка што одговара на вкупниот приход што го остварил обврзникот во годината за која се врши облогот со данок.

Облогот и наплатата на данокот од личен доход од земјоделска дејност и данокот од вкупниот приход на граѓаните ги врши надлежниот орган за приходи на општината на чие подрачје обврзникот има живеалиште, ако со овој закон не е поинаку предвидено. Ако обврзникот на данокот од вкупниот приход на граѓаните во текот на годината го промени живеалиштето, облогот и наплатата на данокот ги врши органот за приходи на општината на чија територија обврзникот имал живеалиште во времето кога бил должен да поднесе даночна пријава.

Облогот и наплатата на данокот на приходи од згради, данокот на наследство и подарок и данокот на згради го врши надлежниот орган за приходи на општината на чие подрачје се наоѓа имотот, ако со закон не е поинаку определено.

При облогот со данок, во смисла на овој член, се применуваат стапките на општината каде што се врши облогот со данок.

За обврзниците кои немаат постојано деловно седиште, облогот и наплатата на данокот ги врши надлежниот орган за приходи на општината на чие подрачје обврзникот има живеалиште.

На граѓаните кои дејноста, поради нејзината природа ја вршат на подрачјата на повеќе општини, облогот и наплатата на данокот го врши надлежниот орган за приходи на општината на чие подрачје обврзникот има живеалиште. Ако обврзникот на данокот нема живеалиште на подрачјето на општината во која постојано живее неговото потесно семејство, облогот и наплатата на данокот ги врши надлежниот орган за приходи на општината

ната на чие подрачје живее неговото потесно семејство.

Се овластува Републичкиот секретаријат за финансии да ги определи видовите на дејности за кои облогот и наплатата на данокот се врши на начинот определен во претходниот став.

Член 20

Работите за извршување на прописите од областа на даноците, како и работите поврзани со нив се работи од општ интерес за Републиката.

Член 21

Податоците за пријавените приходи од страна на обврзниците, како и утврдените основици и даноци се јавни.

Податоците кои службените лица на органот за приходи ги дознаваат при облогот, претставуваат службена тајна.

Член 22

Обврзниците кои го плаќаат данокот според стварниот доход водат работни книги, доколку со овој закон не е поинаку определено.

Обврзниците што се задолжени да водат работни книги, се должни да ги водат уредно и ажурно.

Ако работните книги не се уредно и ажурно водени или ако податоците во книгите не се веродостојни, органот за приходи на општината со решение ќе утврди дека работните книги не можат да служат како основа за утврдување на основицата.

Обврската за водење на работни книги се установува со посебно решение на надлежниот орган за приходи на општината.

Жалбата на обврзникот на данокот против решението донесено во смисла на став 3 не го одлага натамошното водење на постапката за облог и за наплата на данокот.

Се овластува републичкиот секретар за финансии да донесе поблиски прописи за водењето на работните книги.

Член 23

Обврзникот на данокот има право на увид во податоците што служеле како основ за утврдување на неговите обврски за плаќање на данокот.

Член 24

Заради утврдување на основицата на данокот, органот за приходи на општината има право да ги прегледа работните книги, работните и другите простории што служат за вршење на дејноста.

Органот за приходи на општината во текот на целата година прибира податоци нужни за утврдување на данокот.

Се овластува Републичкиот секретаријат за финансии да донесе поблиски прописи за начинот на прибирање на податоци од став 1 и 2 од овој член.

Член 25

Граѓаните се должни да ги извршуваат своите обврски во поглед на плаќањето на даноците, на начинот и во роковите што се определени со овој закон и прописите донесени врз основа на него.

На износите на данокот што не се платени во рокот, обврзниците плаќаат камата.

Член 26

Во случај на неизвршување на обврските за плаќање на данокот во рокот, наплатата се врши по присилен пат.

Присилната наплата на данокот се врши од оние приходи и имот чие одземање односно продажба би предизвикало најмала штета на обврзникот.

Со присилната наплата на данокот не може да се доведе во прашање нужното издржување на обврзникот, на членовите на неговото домаќинство како и на другите лица што според законот е дол-

жен да ги издржува, ниту да биде доведено во прашање вршењето на неговата дејност од која ги остварува приходите.

По исклучок од одредбата на став 3 од овој член на обврзниците што стасаните износи на даноците не ќе ги платат во рок од 6 месеци од денот на стасаноста за плаќање, присилната наплата на тие износи може да им се изврши и од имотот што им служи за вршење на дејноста под услов, во тој рок, сите преземени мерки за присилна наплата од другиот имот и приход од обврзникот да бидат безуспешни.

Член 27

Утврдувањето на обврските за плаќање, како и редовната и присилната наплата на даноците, мсраат да се вршат на начин кој во најголема мера ја штити личноста и достоинството на граѓанинот и му овозможува на обврзникот да ги заштити своите со закон засновани права и интереси.

II. ВИДОВИ НА ДАНОЦИ

Член 28

Се установуваат следниве видови на даноци:

1. данок од личен доход од работен однос;
2. данок од личен доход од земјоделска дејност;
3. данок од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност;
4. данок од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност;
5. данок од личен доход од авторски права, патенти и технички унапредувања;
6. данок на приходи од згради;
7. данок на добивка од игри на среќа;
8. данок на приход од имот и имотни права;
9. данок на наследство и подарок;
10. данок на згради;
11. данок на имот; и
12. данок на вкупниот приход на граѓаните.

Член 29

Секој вид на данок посебно се обложува и пресметува.

III. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС

Член 30

Даночен обврзник на данок од работен однос е граѓанин кој со лична работа во работен однос остварува доход на кој се плаќа данок од работен однос.

Член 31

Личен доход на кој се плаќа данок од личен доход од работен однос (во натамошниот текст: данок од работен однос) ако со овој закон не е поинаку определено, се сите парични примања остварени по основ на работен однос во смисла на прописите за работните односи, освен паричните примања што претставуваат надоместок на стварните трошоци.

Како личен доход се смета и доходот на членовите на претставничките тела за нивната работа во претставничките органи или во општествените и други организации, како и доходот што членовите на задругите го примаат за работа во задругата.

Член 32

Како парични примања кои претставуваат надоместок на стварните трошоци во смисла на член 31, став 1 од овој закон се сметаат:

1. патните трошоци, дневниците, надоместокот на трошоците за ноќевање, теренската работа, доделувањето на работа или усовршувањето надвор од живеалиштето на работникот;
2. трошоците за личен превоз и другите трошоци во врска со селидбата на работникот и чле-

новите на неговото потесно семејство од едно место во друго, како и надоместокот што му се дава на работникот во врска со преселувањето;

3. надоместокот што му се дава на работникот за превоз од домот до работното место и обратно;

4. надоместокот за одвоен живот;

5. трошоците во врска со повремено сместување на работници што се враќаат во СФРЈ од привремена работа од странство;

6. надоместокот за набавување на работничка облека и лична опрема за хигиенско-техничка заштита на работниците;

7. регресот за организирана општествена исхрана;

8. паушалот што претставува материјален трошок, пропишан односно утврден со самоуправни спогодба; и

9. отпратниците на воените лица и надоместоците на новопроектираните офицери и подофицери за набавка на облека.

Надоместоците од став 1 на овој член можат да се признаат до висината што е утврдена со општествен договор, односно со самоуправни спогодба.

Член 33

Основица на данокот од работен однос е секое одделно примање кое се смета како личен доход од работен однос.

Данокот од работен однос се пресметува и се плаќа при секоја исплата на личен доход (данок по одбивање).

Се овластува републичкиот секретар за финансии да донесе поблиски прописи за начинот на пресметувањето и плаќањето на данокот од работен однос.

Член 34

Стапките на данокот од работен однос се пропорционални.

Данокот од личен доход од работен однос се плаќа по посебни повисоки стапки на следниве примања од работен однос:

1. на примањата од работен однос на уживателите на пензија кои врз основа на тој работен однос, немаат својство на осигуреник; и

2. на примањата за работа подолга од полно работно време, освен кога работникот бил должен да работи подолго од полното работно време заради отстранување на несреќата што ја зафатила организацијата на здружениот труд или непосредно и престој, и тоа само за времето кое било неопходно да се спасат човечките животи или за да се зачуваат материјалните средства, како и за работа подолга од полното работно време која била неопходна за да се заврши започнатиот процес на работата, чие прекинување би нанесло значителна материјална штета или би го загрозила животот и здравјето на граѓаните или таа работа била неопходна за да се запре расипувањето на суровината или материјалот, или да се отстрани дефектот на средствата за работа.

Член 35

Данок од работен однос во месечен паушален износ плаќаат:

1. куќните помошнички;

2. настојниците на зградите; и

3. работниците запослени во месните заедници. Општината може да пропише данок од работен однос во месечен паушален износ да плаќаат и други лица запослени кај работните луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд.

Член 36

Данок од работен однос не се плаќа:

1. на пензиите и инвалидските принадлежности по кој и да било основ, како и од другите надоместоци и примања по основ на социјално осигурување;

2. на примањата на лицата — инвалиди што се во работен однос, а имаат најмалку 49⁰/₀ инвалидитет;

3. на додатоците на деца;

4. на надоместоците за време на привремена безработност;

5. на наградите на учениците на стручните училишта со практична обука, на учениците во стопанството и на студентите за време на нивната практична обука во организациите на здружениот труд, како и на наградите за работа на лицата за времето додека се на професионална рехабилитација;

6. на примањата на работниците на име помош при оштетување и уништување на имотот од елементарни непогоди или други вонредни настани;

7. на стипендиите на лицата што не се наоѓаат во работен однос;

8. на наградите за работа на студентите — демонстратори на факултетите и високите школи;

9. на примањата на име помош на семејство на умрен работник;

10. на примањата на студентите и учениците што се на редовно школување — за работа во студентски и во ученички организации и на примањата за повремени работи на членовите на младински организации во младински задруги и сервис;

11. на наградите што осудените лица ги примаат за работа во казнено-поправните установи;

12. на примањата на малолетните лица за работа во воспитно-поправните установи;

13. на личните доходи на работниците кои за првпат се запослуваат во својство на приправник, во согласност со општиот акт на организацијата на здружениот труд, и тоа за време на траењето на приправничкиот стаж, а најдолго една година;

14. на личните доходи на адвокатските приправници кои за првпат се запослуваат по завршеното школување за време на траењето на приправничкиот стаж, а најдолго две години;

15. на личните доходи на работниците вработени во заштитните работилници, центрите и заштитните погони што вршат професионална рехабилитација, преквалификација и вработување на инвалиди;

16. на надоместоците што ги примаат членовите на академиите на науките и уметностите;

17. на отпратниците што се исплатуваат на работниците кои одат во пензија во висина што е утврдена со општествен договор односно самоуправни спогодба;

18. на надоместоците за време на воена вежба во ЈНА и во единиците на територијалната одбрана и тоа на граѓаните кои не се вработени;

19. на разликата во висината на личниот доход односно пензијата и сл. до висината на примањата односно платата што според чинот за време на воена вежба им припаѓа на резервните подофицери, офицери, односно воени службеници;

20. на надоместоците на припадниците на цивилната заштита и другите лица што не се вработени во врска со извршувањето на обврските што произлегуваат од прописите за народната одбрана и заштитата од елементарни непогоди; и

21. на регресот за користење на годишен одмор.

Член 37

Данок од работен однос не се плаќа на минималниот личен доход на работниците во организацијата на здружениот труд.

Минималниот личен доход на работниците, во смисла на претходниот став, конечно се ослободува од плаќањето на данок од работен однос, доколку износот на личниот доход на секој одделен работник, утврден со завршната сметка на организацијата на здружениот труд, не го надминува минималниот личен доход.

Ако просечниот месечен личен доход по еден работник, врз основа на завршната сметка, го надминува износот на минималниот личен доход, од личниот доход на работниците дополнително ќе се пресмета и ќе се наплати данокот од работен однос за сите износи кои во текот на годината ги примае во висина на минималниот личен доход.

Одредбата од став 3 на овој член се применува и при утврдувањето на привремените резултати од работењето на организациите на здружениот труд за одделни периоди во текот на годината.

Ако данокот, пресметан според ставовите 3 и 4 на овој член е поголем од разликата меѓу минималниот личен доход и личниот доход дополнително исплатен врз основа на завршната сметка, данок ќе се плаќа само на таа разлика.

Член 38

Данок од работен однос плаќа југословенски државјанин кој на територијата на Републиката е запослен во дипломатски, односно конзуларни претставништва, кај странски или меѓународни организации или е запослен кај претставници или службеници на тие претставништва или организации.

Член 39

Данок од работен однос, кој е остварен од работа во странски дипломатски мисии и конзулати и во меѓународни организации односно кај претставници и службеници на тие мисии, конзулати или организации, не плаќаат:

1. шефовите на странските дипломатски мисии акредитирани во Југославија и дипломатскиот персонал на странските дипломатски мисии во Републиката, како и членовите на нивните семејства кои се составен дел на нивните домаќинства, под услов тие членови на домаќинствата да не се југословенски државјани;

2. шефовите на странските конзулати во Републиката и конзуларните функционери овластени да вршат конзуларни функции и членовите на нивните семејства кои се составен дел на нивните домаќинства, под услов тие членови на домаќинствата да не се југословенски државјани;

3. административниот и техничкиот персонал на странските дипломатски мисии во Републиката и конзуларните службеници кои вршат административни и технички работи во странските конзулати во Републиката и членовите на нивните семејства кои се составен дел на нивните домаќинства, под услов тие членови на домаќинствата да не се југословенски државјани или да немаат постојано живеалиште во Републиката;

4. функционерите на Обединетите нации и нивните специјализирани агенции, експертите за техничка помош на Организацијата на обединетите нации и нивните специјализирани агенции; и

5. услужниот персонал на странските дипломатски мисии и конзулати и меѓународни организации, приватната послуга запослена кај шефовите и дипломатскиот персонал на странските дипломатски мисии и меѓународните организации во Републиката, под услов да не се југословенски државјани или да немаат постојано живеалиште во Републиката.

Данок од работен однос не плаќаат почесните конзуларни функционери на странските конзулати во Републиката од личните доходи и од надоместите што ги примаат од државата која ги именувала за вршење на конзуларните функции.

Член 40

Југословенските државјани, како и странските државјани, кои личниот доход ќе го остварат непосредно од странство за работа извршена во Републиката, плаќаат на така остварениот личен доход данок од работен однос.

Член 41

Лицата запослени кај дипломатските односно конзуларните претставништва на странски држави или кај меѓународните организации, или кои се запослени кај претставниците или службениците на тие претставништва и организации, кои на територијата на Југославија уживаат дипломатски имунитет, доколку се обврзани на данокот според овој закон, се должни сами да го пресметаат и да го уплатат данокот од работен однос според

одредбите на овој закон во рок од 7 дена од денот на примањето на личниот доход.

Член 42

Странските организации кои не уживаат дипломатски имунитет во Југославија, како и службениците на тие организации кај кои се запослени југословенски или странски државјани, а имаат седиште односно живеалиште во Републиката, се должни при исплатата на личните доходи да го пресметаат и да го платат данокот од работен однос според одредбите на овој закон во рок од 7 дена од денот на исплатата на личниот доход.

Член 43

Данокот од работен однос, пресметан и задржан од личните доходи на југословенски државјани, запослени кај југословенските претставништва и организации во странство, се плаќа во корист на општината на чие подрачје се наоѓа живеалиштето на обврзникот пред заминувањето на служба во странство.

IV. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ

Член 44

Даночен обврзник на данок од личен доход од земјоделска дејност (во натамошниот текст: данок од земјоделство) е сопственикот или плодоуживателот на земјиштето кое се води во катастарските книги според состојбата на први декември во годината што ѝ претходи на годината за која се врши облогот со данок.

Промените во поглед на даночниот обврзник на данок од личен доход од земјоделство, извршени во текот на годината, важат од први јануари идната година, ако на пропишан начин се пријавени пред тој рок.

Член 45

Ако користи земјиште лице кое во катастарот не е запишано како негов сопственик или плодоуживател, ниту пак тоа лице е закупувач на земјиштето, органот за приходи ќе го обложи со данок од земјоделство како корисник на тоа земјиште.

Член 46

Ако повеќе сопственици или плодоуживатели на земјиште сочинуваат едно домаќинство, даночен обврзник е старешината на тоа домаќинство односно претставникот на домаќинството.

Член 47

Основица на данокот од земјоделство е катастарскиот приход.

Општината може да пропише данок од земјоделство на приходите од земјиште или дел од земјиште да се плаќа според стварниот доход, ако тие приходи произлегуваат од одделни земјоделски култури кои петкратно го надминуваат катастарскиот приход.

Основицата на данокот од земјоделство, во смисла на претходниот став, ја сочинуваат вкупните приходи остварени во текот на годината за која се врши облогот со данокот, намалени за трошоците што биле нужни за остварување на тие приходи.

Член 48

При утврдувањето на вкупните приходи кога данокот од земјоделство се плаќа според стварниот доход (член 47, став 2 и 3), односно при утврдувањето на нужните трошоци соодветно се применуваат одредбите за утврдување на вкупниот приход и трошоците на работењето за данокот од самостојно вршење на стопанска дејност.

Органот за приходи на општината, надлежен за облогот, при утврдувањето на приходите односно трошоците може да користи и просечни приходи или трошоци на работењето по единица по-

вршина од организации на здружениот труд што се занимаваат со земјоделска дејност.

Член 49

Данокот од земјоделство се обложува и се наплатува во општината на чие подрачје се наоѓа живеалиштето на обврзникот на данокот.

Ако обврзникот нема земјиште во општината на живеалиштето, данокот од земјоделство го обложува и го наплатува надлежниот орган за приходи на општината на чие подрачје се наоѓа земјиштето.

Член 50

Данокот од земјоделство се плаќа на приходот од земјиште кое може да се користи за земјоделско производство, без оглед на тоа дали така се користи или не.

Член 51

На приходот од земјиште дадено под закуп на организација на здружен труд за време подолго од три години, заради искористување на земјоделското производство, закуподавачот плаќа данок од земјоделство на катастарскиот приход или на приходот од закупнината, во зависност од тоа што е за него поповолно.

На приходот од земјиште дадено под закуп на граѓанин, на приходот од земјиште дадено под закуп на организација на здружен труд за време до три години, заради искористување на земјоделското производство, како и на приходот од земјиште дадено под закуп на организација на здружен труд за неземјоделски цели, закуподавачот плаќа данок од земјоделство на катастарскиот приход или на приходот од закупнината, во зависност од тоа, кој приход е поголем.

Член 52

Олеснувањата што ќе ги пропише општината, во вид на намалувања на обложениот данок од земјоделство на земјиште дадено под закуп на подолго време од 3 години на организација на здружен труд за земјоделско производство, се однесуваат и на републичкиот данок.

Организациите на здружениот труд кои примаат земјиште под закуп, во смисла на претходниот став, во случај на изменување на договорот за закуп или престанок на закупот, се должни за тоа да го известат надлежниот орган за приходи на општината во рок од 30 дена.

Член 53

Не се плаќа данок од земјоделство за земјиште дадено под закуп на организација на здружен труд за земјоделско производство, ако закупнината се состои во доживотно издржување на сопственикот, под услов таквото земјиште по неговата смрт да премине во општествена сопственост.

Член 54

Данок од земјоделство не се плаќа на катастарскиот приход:

1. од земјишта чие искористување на земјоделско производство, врз основа на закон, е забрането од страна на надлежен орган; и
2. од дворните места на зградите на дипломатските и конзуларните претставништва, под услов на реципроцитет, како и од земјиштата на меѓународни организации.

Член 55

Данок од земјоделство не се плаќа на:

1. дворните места до 500 m² на станбени згради, освен дворните места на викенд-куќите;
2. дворните места на црквите, храмовите, црквите и сл.;
3. земјиштето што обврзникот го употребува за одржување на историски и културни споменици;
4. земјиштето на кое се подигнати насипи, канали и брани, одбранбени врбајци и насади, рово-

ви и други постројки потребни за одбрана од ветрови, наноси од снег, поплави и за одводнување и наводнување;

5. земјиштето дадено на организации на здружениот труд на бесплатно користење;

6. ниви во ридско-планински подрачја кои се затревени со едногодишни или повеќегодишни крмни култури односно нивни смеси; и

7. ниви од VII и VIII класа во ридско-планински подрачја.

Ослободувањата од претходниот став престануваат кога земјиштето ќе престане да се користи за целта за која е предвидено ослободувањето.

Обврзникот е должен да го пријави престанокот на условите за ослободување од данок на општинскиот орган на управата, надлежен за работите на катастарот на општините на чие подрачје се наоѓа земјиштето и тоа во рок од 3 дена од денот на престанокот на условот.

Член 56

Се ослободуваат од плаќање на данок од земјоделство:

1. даночните обврзници чиј катастарски приход од земја не надминува 100 динари;

2. даночните обврзници на данок од земјоделство во ридско-планинските подрачја чиј катастарски приход не надминува 1.000 динари;

3. даночните обврзници на данок од земјоделство чиј катастарски приход од земја не надминува 100 динари по член на домаќинството; и

4. даночните обврзници на данокот од земјоделство од пограничните ридско-планински подрачја, чиј катастарски приход не надминува 5.000 динари, доколку земјоделството им е главно занимање.

Износите од став 1 на овој член ќе се зголемат со ист процент со кој просечно ќе се зголеми просечниот катастарски приход во Републиката, а според податоците на Републичката геодетска управа.

Предвиденото ослободување од точка 3 од став 1 на овој член се однесува на обврзниците, доколку на сите членови на неговото семејство земјоделството им е единствено занимање.

Ослободувањата од став 1 на овој член за даночните обврзници кои данокот го плаќаат според стварниот доход (член 47 став 2 и 3) се зголемуваат петкратно.

Член 57

Привремените ослободувања што ќе ги пропише општината на приходите од земјиште на кое ќе се насадат нови лозја, освен за хибридна лоза, нови овоштарници и листопадни и четинарски шуми, се однесуваат и на републичкиот данок од земјоделство.

Член 58

Доколку општината пропише ослободување од плаќање на данок од земјоделство на обврзници кои имаат катастарски приход од ниви од V и VI класа во катастарски општини на ридско-планински подрачја, ако на секој декар обработлива површина одгледуваат најмалку една овца или на 1,5 хектар најмалку една крава, тоа ослободување се однесува и на републичкиот данок.

Како овци односно крави во смисла на претходниот став се сметаат и шилежињата односно и јуниците постари од една година.

Ослободувањето од плаќање на данок се однесува на тековната година, доколку на 31 декември од претходната година се исполнети условите од став 1 на овој член.

Член 59

Како катастарски општини во ридско-планински подрачја, во смисла на член 55, 56 и 58, се сметаат катастарските општини, каде што повеќе од две третини од обработливото земјоделско земјиште е од VI, VII и VIII класа.

Катастарските општини во ридско-планинските подрачја, во смисла на претходниот став од овој член, ги определува општината.

Член 60

Доколку општината пропише привремено ослободување од плаќање на данок од земјоделство на земјиште чија плодност се подобрила со вонредни трошоци и работа на сопственикот и тоа за над 30%, тоа ослободување ќе се однесува и на републичкиот данок.

Член 61

Ако поради елементарни непогоди, растителни болести и штетници и други вонредни настани, кои даночниот обврзник не можел да ги спречи, приносот на една или повеќе парцели е намален, за секоја парцела одделно се намалува катастарскиот приход за онолку проценти за колку е намален приносот од тие парцели, доколку приносот се намалил за повеќе од 25% а за сушата над 50%, од вкупниот катастарски приход.

Степенот на намалување на приносот се утврдува во зависност од класата на земјата и земјоделската култура во однос на просечниот принос на односите култури остварени во претходните три години на подрачјето на општината.

Намалувањето на катастарскиот приход, според овој член, не се врши за земјишта кои не биле обработени во соодветната година, освен ако неговата обработка била оневозможена од елементарни непогоди во таа година.

Член 62

Постапката за отпишување на данокот според претходниот член ја покренува, по барање од обврзникот, надлежниот орган за приходи на општината на чие подрачје се наоѓаат оштетените парцели.

Барањето се поднесува во рок од 15 дена од денот на настанувањето на штетата.

Кога оштетувањето од елементарни непогоди зафатило поголема површина, постапката се покренува по службена должност.

Член 63

Степенот на намалување на приносот од земјата го утврдува посебна комисија. Во комисијата задолжително се именуваат дипломиран земјоделски инженер, работник од органот надлежен за работите на катастарот и работник од надлежниот орган за приходи.

Член 64

Надлежниот орган за приходи на општината, врз основа на записникот на комисијата за утврдена штета, донесува решение за намалување на катастарскиот приход и за отпишување на обложениот данок врз основа на намалениот катастарски приход.

Член 65

Ако дошло до промена во сопственоста на земјиштето врз основа на решение од надлежни органи, по барање на обврзникот или надлежниот орган, ќе се отпише данокот од земјоделство кој отпаѓа на тоа земјиште, и тоа за сите години во кои обврзникот поради тие промени не остварувал приход од тоа земјиште, иако постапката за спроведување на тие промени не е завршена.

Член 66

Стапките на републичкиот данок од земјоделство се пропорционални, а на општинскиот данок од земјоделство се прогресивни.

Стапките на општинскиот данок од земјоделство се различни по групи на катастарски општини во зависност од квалитетот на земјата, начинот на обработка и реализацијата на производството, комуникацијата, близината на пазарот и други околности.

Во зависност од условите од претходниот став, катастарските општини се распоредуваат во три групи и тоа:

— во првата група влегуваат катастарските општини кај кои над 60% се застапени I, II и III класа на земјиште, како и катастарските општини кои претежно произведуваат високодоходни култури (градинарски култури, овоштарство, лозарство, производство на ориз и друго) и катастарските општини во близина на седиштето на општината,

— во втората група влегуваат катастарските општини кои не се опфатени во првата и третата група,

— во третата група влегуваат катастарските општини од ридско-планинските подрачја, прогласени со посебен закон во смисла на член 59 од овој закон.

Обложувањето со данокот од став 1 на овој член се врши по стапката која се однесува на катастарската општина на чие подрачје се наоѓа земјиштето на обврзникот.

Ако обврзникот на данок од земјоделство има земјиште во две или повеќе катастарски општини, облогот со данок се врши на вкупниот катастарски приход по стапката што е утврдена за катастарската општина во која обврзникот има живеалиште.

Данок од земјоделство, за обврзниците на кои земјоделството не им е единствено занимање, се плаќа по повисоки стапки, освен за обврзниците од ридско-планинските подрачја, како и домаќинствата што имаат членови кои примаат боречки додаток и инвалиднина, чиј степен на инвалидност е над 49%.

Под единствено занимање од претходниот став на овој член се сметаат обврзниците кои се здравствено осигурени по основ на земјоделска дејност.

Стапките на републичкиот и општинскиот данок од земјоделство за обврзниците кои данокот го плаќаат според стварниот доход, се посебни и пониски.

Член 67

При облогот со данок од земјоделство, на обврзниците, на кои земјоделството им е единствено занимање, им се дава олеснување во вид на намалување на обложениот данок и тоа:

1. на обврзниците чиј катастарски приход по член на домаќинство не преминува 400 динари годишно, а кои издржуваат малолетни деца или деца на редовно школување до навршената 25-годишна возраст или возрасни членови — неспособни за работа, доколку немаат сопствени приходи од други извори, обложениот данок ќе се намали по 10% за секое дете и неспособен член за работа, со тоа што вкупното намалување не може да премине 50% од обложениот данок;

2. на обврзниците чиј приход по член на домаќинство не преминува 1.000 динари годишно, а кои немаат способни членови за работа, ќе им се намали данокот по 20% за секој член неспособен за работа, со тоа што вкупното намалување на данокот не може да премине 60% од едногодишниот облог.

Износите од претходниот став при валоризацијата на катастарскиот приход ќе се зголемат со истиот процент со кој просечно ќе се зголеми катастарскиот приход во Републиката, а според податоците на Републиката геодетска управа.

Член 68

При облогот со данок од земјоделство на обврзниците — учесници во НОБ и во Илинденското востание, на кои земјоделството им е главно занимање, им се дава олеснување во вид на намалување на данокот и тоа: на учесниците од 1941 година и Илинденското востание — 50%; на учесниците од 1942 година — 40%; на учесниците од 1943 година — 30%; и на учесниците до 9 септември од 1944 година — 20%.

Член 69

Старечките домаќинства, кои немаат способни членови за работа, можат да се ослободат од плаќање на данок од земјоделство доколку дадат писмена согласност пред надлежниот орган на општината дека по смртта на даночниот обврзник односно членовите на домаќинството земјиштето ќе премине во општествена сопственост.

На даночните обврзници од претходниот став им се отпишува и должниот данок од земјоделство.

Под старечко домаќинство, во смисла на став 1 од овој член, се подразбира домаќинство кое нема помлади членови од 60 години — мажи, односно 55 години — жени.

Член 70

На даночните обврзници на данокот од земјоделство, кои средствата за работа и својот труд ги здружуваат или трајно соработуваат со земјоделска задруга или организација на здружен труд, при што го задржуваат правото на сопственост на здружените средства, им се намалува данокот до 50% за секоја обложена година за која со договор се воспоставени такви односи.

Се смета дека се воспоставени договорни односи во смисла на претходниот став, кога даночниот обврзник својот труд и средствата на трудот ги здружил во земјоделска задруга или во основна организација на здружен труд или пресметковна единица за кооперација во организација на здружен труд, при што со неа остварува трајна и долгорочна соработка, како и да има склучено писмен договор за заедничко работење и соодлучување во распределбата на заеднички остварениот доход.

Условите, критериумите и висината за намалување на данокот, во зависност од степенот на здружувањето — соработката односно остварените приходи од тоа, ги пропишува општината.

Земјоделската задруга односно организацијата на здружениот труд во случај на раскинување на договорот за здружување е должна да го извести органот за приходи на општината во рок од 15 дена од денот на раскинувањето на договорот.

Член 71

Данок од земјоделство не се плаќа за земјиштето што даночните обврзници го здружуваат заедно со својот труд во земјоделска задруга или друга организација на здружениот труд при што го задржуваат правото на сопственост на тоа земјиште, согласно со склучениот договор за здружување и статутот на задругата и тоа се додека траат тие односи.

Престанувањето на условите за ослободување од плаќање на данок од земјоделство од претходниот став, даночните обврзници и земјоделската задруга или друга организација на здружениот труд се должни во рок од 15 дена да го пријават на органот за приходи на општината.

Член 72

На даночните обврзници на данокот од земјоделство, на кои земјоделството им е единствено занимање, кои ќе набават средства за производство во земјоделството, заради подобра обработка на земјиштето, а чија поединечна вредност изнесува над 20.000 динари, даночната основа за таа година им се намалува во висина на вредноста на набавените средства.

Доколку средствата од претходниот став се отуѓат за време од 3 години од денот на набавката, даночниот обврзник што го користел ослободувањето дополнително ќе се задолжи со соодветниот данок.

Отуѓувањето на средствата даночниот обврзник е должен да го пријави на органот за приходи на општината во рок од 15 дена од денот на отуѓувањето.

Член 73

Општината може, под одредени услови, да ослободи од плаќање на данок во ридско-планинските подрачја обврзник на данок од земјоделска дејност, кој нема во домаќинството машки членови под 60 години односно женски под 55 години.

Член 74

Во смисла на овој закон, како малолетни деца се сметаат децата до 15-годишна возраст, а како возрасни лица неспособни за работа се сметаат воените инвалиди и инвалидите на трудот со над 49% неспособност, лицата со телесни мани и недостатоци чија работоспособност е намалена над 49%, слепите лица, мажите со навршени 60 години, односно жените со навршени 55 години старост, како и болните лица кои во текот на целата година претежно биле неспособни за работа.

Член 75

Лица кои во странство поминале најмалку 3 години со членовите на своето семејство, се ослободуваат од плаќањето на данок од земјоделска дејност за време од 5 години од започнувањето на вршењето на земјоделската дејност.

Член 76

Ослободувањето и олеснувањата од плаќањето на данок од земјоделство, предвидени во членовите 55 точка 6, 56 точка 3, 57, 58, 60, 67, 68, 70, 71, 72 и 75 се утврдуваат врз основа на писмено барање на обврзникот, кое тој го поднесува до надлежниот орган за приходи на општината, и тоа најдоцна до 15 февруари во годината за која се врши облогот.

V. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД САМОСТОЈНО ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ

Член 77

Даночен обврзник на данок на личен доход од самостојно вршење на стопански дејности (во натамошниот текст: данок од стопанска дејност) е граѓанин кој со личен труд, со дополнителна работа на други лица и со вложување на средства во заедничка стопанска дејност, самостојно произведува стоки или врши услуги заради стекнување на доход, во вид на постојано занимање или во вид на повремено производство на стоки или повремено вршење на услуги, ако на приходот од тие дејности не се плаќаат други видови на даноци.

Член 78

Под самостојно вршење на стопански дејности се смета вршење на дејноста во свое име и одговорност заради стекнување на личен доход и тоа:

1) вршење на занаетчиски и други стопански дејности и дејности слични на занаетчиските, вршење на угостителски работи и вршење на превозничка дејност како постојано занимање;

2) вршењето на занаетчиски и други стопански услуги, како споредно занимање, како и изработување на домашни ракотворби;

3) повремено вршење на занаетчиски и слични услуги кои за потребите на организациите на здружениот труд, за други организации, државните органи и месните заедници, што ги вршат граѓаните кои со нив не се во работен однос;

4) вршењето на споредни дејности во земјоделството, кои не се опфатени со катастарскиот приход;

5) користењето на земјиште, земено под закуп од граѓанин на кого земјоделската дејност не му е единствено занимање, со цел за производство на пазар или за стекнување на други приходи, освен приходите од тутун;

6) искористувањето на земјиште за неземјоделски намени; и

7) вршењето на други стопански дејности заради стекнување на личен доход, ако на приходот од тие дејности не се плаќа друг вид на данок.

Член 79

Данок од стопанска дејност не се плаќа на следните приходи од:

- 1) работи што се вршат во домаќинството за неговите непосредни потреби;
- 2) продажба на сопствени земјоделски производи што се преработуваат на вообичаен начин, како што се: конзервирање на овошје, производство на вино и ракија, преработка на памук, лен, коноп, волна, изработка на колци и друго;
- 3) одгледување на пчели и свилени буби, доколку тоа не се врши како единствено занимање;
- 4) одгледување на живина како споредно занимање на земјоделските домаќинства;
- 5) собирање на шумски плодови и лековити билки;
- 6) лов и риболов;
- 7) работа на „Сиц“; и
- 8) собирање на отпадоци.

Член 80

Ако повеќе лица остваруваат личен доход со заедничко вршење на стопанска дејност, секој од нив е даночен обврзник на данок од стопанска дејност сразмерно на уделот во остварениот вкупен доход.

Уделот во остварениот вкупен доход се утврдува врз основа на договорот склучен меѓу лицата од став 1 на овој член, а доколку таков договор не е склучен, уделот во остварениот вкупен доход се утврдува во еднакви делови.

Член 81

Данокот од стопанска дејност се обложува и се плаќа според стварниот доход или во паушален износ или во процент од секој одделно остварен бруто-приход.

Член 82

Данокот од стопанска дејност се плаќа според стварниот доход, доколку со овој закон не е поинаку предвидено.

Член 83

Основицата на данокот од стопански дејности според стварниот доход ја сочинува вкупниот приход од тие дејности, остварен во текот на годината за која се врши облогот на данокот, намален за трошоците што биле нужни за остварувањето на тој приход.

Под вкупен приход се подразбира вкупниот едногодишен износ на наплатените надоместоци за извршените услуги и за остварените приходи од продадени стоки.

Член 84

Како нужни трошоци за остварување на вкупниот приход, а кои се одбиваат во смисла на став 1 од претходниот член, се сметаат:

1. вредноста на потрошените сировини и стоки;
2. вредноста на потрошениот помошен и погонски материјал;
3. бруто-исплатените лични доходи на работниците и на членовите на домаќинството на обврзникот во висина на износот на кој е пресметан придонесот за социјално осигурување;
4. личните доходи за повремено користење на дополнителна работа од други лица, за кои не е задолжително плаќање на придонес за социјално осигурување, се признаваат како трошоци под услов на тие лични доходи да е платен данок по соодветна стапка од бруто приходот;
5. трошоците за изложување на саеми, изложби и ревији;
6. износот на амортизацијата на машините и алатот за годината за која се врши облогот на данок и тоа: за машините по стапка од 10%, а за алатот по стапка од 12% од нивната вредност;
7. закупнината за работните и помошните простории односно закупната вредност за работните

простории и помошните простории што се користат за стопанска дејност во износ што се смета како основица за плаќање на соодветен данок за тие простории;

8. катастарскиот приход на земјата која посредно служи за стопанска дејност, ако за неа се плаќа данок според овој закон;

9. износот за огрев и осветление на работните простории;

10. канцелариските трошоци и набавката на стручна литература;

11. данокот на промет, данок на имот, царината, таксите и придонесите за коморите, комуналниот придонес кој отпаѓа на деловната просторија, кои се однесуваат на годината за која се врши облогот;

12. трошоците кои обврзникот е должен да ги направи според одделни прописи;

13. дневниците, патните трошоци и теренските додатоци можат да се признаваат најмногу до висината утврдена со општествен договор односно самоуправна спогодба за соодветни организации на здружениот труд; и

14. другите трошоци неопходни за остварување на приходите.

Во пријавата и во другите податоци трошоците од претходниот став задолжително се искажуваат одделно и се документираат.

Органот за приходи на општината, надлежен за облог, ја оценува веродостојноста на документите.

Член 85

Не се признаваат како трошоци на работењето и не можат да се одбијат од вкупниот приход:

1. загубите од поранешните години;
2. вредноста на работата на даночниот обврзник и на членовите на неговото домаќинство вложена при вршењето на дејноста, со кои даночниот обврзник не засновал работен однос;
3. трошоците на домаќинството на даночниот обврзник во која и да било висина;
4. подароците и недоговорените награди на запослените и други лица, како и други незадолжителни давачки;
5. каматите на сопствените основни и обртни средства;
6. платениот или обложениот данок од стопански дејности, данокот на вкупниот приход на граѓаните и на месниот самопридонес, како и другите даноци што се плаќаат од личниот доход;
7. износите внесени во резервните фондови, освен износот кој се признава како амортизација на деловните згради;
8. износите употребени за зголемување на основните и обртните средства или за отплатување на долгови; и
9. придонесот за социјално осигурување на даночниот обврзник и на членовите на домаќинството со кои нема засновано работен однос.

Член 86

Стапките на данокот од стопанската дејност што се обложува и се плаќа според стварниот доход, на основиците до висината на просечните нето лични доходи во стопанството, реализирани на подрачјето на општините во годината која и претходи на годината за која се врши облогот со данок, се пропорционални, а над тој износ прогресивни.

Општината може да пропише различни прогресивни стапки на данок по дејности или по групи на дејности.

Член 87

Обврзниците кои данокот од стопанската дејност го плаќаат според стварниот доход, должни се да водат работни книги и тоа:

1. Книга на приходи и расходи водат даночните обврзници од следните дејности: месарска и колбасичарска, производство на леб, производство на бели печива, печење и мелење на кафе и суругати, изработка на предмети од пластични маси и вештачки смоли и сидаро-фасадерска.

2. Книга-признаници водат даночните обврзници од дејностите: браварска, лимарска, метало-стругарска, механичарска, машинобраварска, автомеханичарска, автобраварска, прецизно-механичарска, ледарска, автолимарска, електроинсталатерска, електромеханичарска, столарска, вулканизерска, миене и подмачкување на моторни возила, инсталатерска за водовод и канализација, хемиско чистење, молерска и фарбарска и терацерска.

Општината обврската за водење на работни книги може да ја прошири и на други дејности.

Освен за обврзниците од став 1 и 2 на овој член, водење на работни книги може да се установи и по барање на обврзникот.

Член 88

Самостојните угостители водат книга на прометот и книга за набавка и трошење на материјалот.

Член 89

Прегледот на работните книги на даночните обврзници го врши надлежниот орган за приходи на општината.

Доклку при прегледот се утврди разлика меѓу набавната цена и цената според пописот на готовите стоки односно производи, утврдената разлика се внесува во основницата на данокот.

Член 90

Работните книги не се сметаат како веродостојни и не можат да служат како основ за утврдување на основницата на данокот ако:

- 1) не се уредно и ажурно водени;
- 2) во нив не се покажани сите приходи кои треба да се искажат или се искажани трошоци кои не се направени или за искажаните трошоци не постои никаква документација односно документацијата е неисправна; и
- 3) на крајот на годината не е извршен попис на залихите на сировините, готовите производи и полупроизводи, долговите и побарувањата и готовината.

Член 91

Основницата на данокот од стопански дејности за обврзниците што не ги водат или неуредно ги водат работните книги, како и за другите обврзници што се обложуваат според стварниот доход, се утврдува:

- а) со споредување со даночен обврзник од соодветна дејност на кого основницата му е утврдена врз основа на работните книги;
- б) врз основа на податоците за остварениот промет односно доход со кои располага органот за приходи на општината, како и врз основа на други факти што имаат влијание врз обемот и начинот на работење на обврзникот; и
- в) со споредување на работењето на даночниот обврзник за кого не се прибавени потребните податоци, со обврзник на кого основницата му е утврдена врз основа на прибавените податоци.

Основницата на данокот од став 1 на овој член, по правило не може да изнесува помалку од едногодишниот просечен личен доход на работник со соодветна стручна спрема од иста дејност што ја вршат организациите на здружениот труд на подрачјето на општината во кое се наоѓа деловното седиште на обврзникот или во соседната општина, остварен за редовно работно време.

Член 92

Секој приход што се внесува во основницата на данокот како и трошоците што биле потребни за остварувањето на тие приходи се утврдуваат и се искажуваат одделно.

Член 93

Општината може да определи одделни обврзници да плаќаат данок во годишен паушален износ, доколку не може да им се утврди стварниот доход поради посебните услови и начинот на работење. Како обврзници кои можат да плаќаат данок во

годишен паушален износ, во смисла на претходниот став, се сметаат:

1. Лицата кои претежно се занимаваат со земјоделска дејност, а стопанската дејност ја вршат како споредно занимање;

2. Лицата што стопанската дејност ја вршат без постојано работно место (дуќан), освен превозниците со товарни друмски моторни возила и лицата што вршат градежни услуги;

3. Лицата кои на граѓаните непосредно им вршат занаетчиски услуги и тоа повремено, со неполно работно време и без постојано место на работа (дуќан);

4. Лицата што вршат различни услуги, претежно со употреба на сопствена работна сила (чистачи на чевли, носачи, сечачи на дрво и сл.);

5. Слепите лица и инвалидите со инвалидност над 50%, под услов да не вработуваат повеќе од еден работник; и

6. Лицата постари од 60 години мажи и 55 години жени, како и лицата неспособни за работа со над 49% неспособност, под услов да се занимаваат само со услуги, а дејноста да ја вршат исклучиво сами.

Член 94

По барање на обврзникот од член 93 на овој закон, органот за приходи на општината ќе донесе решение данокот од стопанска дејност да се плаќа според стварниот доход наместо во годишен паушален износ.

Барањето од став 1 на овој член се поднесува во рокот определен за поднесување на даночни пријави.

Член 95

Висината на годишниот паушален износ на данокот од стопанска дејност, по видови на дејности, ја пропишува општината.

Општината може да пропише различни износи на годишниот паушален износ на данок според бројот на жителите во местото каде што се врши дејноста и според другите околности кои имаат влијание врз висината на личните доходи на обврзниците меѓу одделни места на подрачјето на општината.

Член 96

Данок од стопанска дејност во процент од секој поединечно остварен бруто — приход плаќаат граѓаните што вршат повремени услуги на државни органи и организации на здружениот труд и на други организации, ако кај тие органи и организации вршат работа по договор за дело, или остваруваат приход од споредни дејности во земјоделството што не се опфатени со катастарскиот приход, доколку тие приходи не произлегуваат од работен однос, од вршење на стопански дејности или од авторски права на кои не се плаќа данок според стварниот доход односно во годишен паушален износ.

Данокот од претходниот став се плаќа при секоја исплата.

Стапките на данокот од став 1 на овој член се пропорционални и можат да бидат различни според одделни извори на приходот.

Член 97

На даночните обврзници на данок од стопанска дејност при облогот со данок од личен доход им се признава намалување на обложениот данок, и тоа:

1. На обврзниците што се занимаваат само или претежно со стопанска дејност, а не користат дополнителен труд од други лица, доколку во своето домаќинство сами стопанисуваат и издржуваат малолетни деца или членови на домаќинството неспособни за работа, им се намалува 5% од обложениот данок, за секое малолетно дете односно неспособен член;

2. На обврзниците кои имаат на обучување ученици во стопанството односно вработени работници, данокот им се намалува по 5% од обложениот

данок за секој ученик односно вработен работник, а најмногу до 40%.

Намалувањето од претходната точка се врши ако ученикот односно работникот поминал на работа повеќе од 200 работни дена во годината за која се врши облогот со данок.

При облогот со данок од занаетчиска дејност на обврзниците учесници во НОБ и Илинденското востание, им се дава олеснување во вид на намалување на данокот, и тоа: на учесниците од 1941 година и Илинденското востание 50%, на учесниците од 1942 — 40%, на учесниците од 1943 — 30%, и на учесниците до 9 септември 1944 година — 20%.

Член 98

На даночните обврзници на данок од стопанска дејност, кои данокот го плаќаат според стварен доход, основицата на данокот од самостојно вршење на стопанска дејност им се намалува за делот од доходот (чистиот приход) издвоен над 20.000 динари за набавка на основни средства, со кои врз современа техничка основа се придонесува за зголемување на производството и на продуктивноста на трудот.

Намалувањето на основицата, во смисла на претходниот став, се врши доколку се исполнети следните услови: стопанската дејност обврзникот да ја врши како редовно и трајно занимање, за извршената набавка на основните средства да приложи соодветна документација, работните книги обврзникот да ги водел редовно и да се прифатени од органот за приходи како основа за оданочување.

Доколку набавените основни средства се отуѓат за време од 3 години од денот на набавката, даночниот обврзник што го користел олеснувањето дополнително се задолжува со соодветниот данок. Отуѓувањето на средствата даночниот обврзник е должен да го пријави на органот за приходи на општината во рок од 15 дена од денот на отуѓувањето.

Член 99

Општината може да ги ослободи од плаќање на данок од стопанска дејност обврзниците на кои даночната основица (чистиот приход) им е утврден во висина на годишниот гарантиран личен доход во стопанството на Републиката и доколку стопанската дејност им е главно занимање.

Член 100

Лицата кои во странство поминале најмалку 3 години со членовите на своето семејство се ослободуваат од плаќање на данок од стопанска дејност за време од три години под услов стопанската дејност да започнале да ја вршат најдоцна една година по враќањето од странство и да не користат дополнителен труд од други лица.

Член 101

Ослободувањата и олеснувањата од плаќање на данок од стопанска дејност, предвидени во членовите 97 и 100, се утврдуваат со писмено барање на обврзникот. Барањето се поднесува до надлежниот орган за приходи, и тоа најдоцна до 15 февруари во годината за која се врши облогот.

VI. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД САМОСТОЈНО ВРШЕЊЕ НА НЕСТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ

Член 102

Даночен обврзник на данок од личен доход од самостојно вршење на нестопански дејности (во натамошниот текст: данок од нестопанска дејност) е граѓанин кој остварува приход од самостојно вршење на нестопански дејности, доколку на овој приход не се плаќа данок од личен доход од авторски права, патенти и технички унапредувања.

Член 103

Ако повеќе лица остваруваат личен доход со заедничко вршење на нестопански дејности, секое

од нив е даночен обврзник на данок од нестопански дејности, сразмерно на своето учество во остварениот вкупен доход.

Учеството во остварениот вкупен доход се утврдува врз основа на договорот склучен меѓу лицата од став 1 на овој член, а ако тие лица не склучиле договор, учеството во остварениот вкупен доход се утврдува во еднакви делови.

Член 104

Данокот од нестопански дејности се обложува според стварниот доход во процент од секој одделно остварен бруто-приход и во годишен паушален износ.

Член 105

Основицата на данокот од нестопански дејности за обврзниците кои се обложуваат според стварниот доход, ја сочинува вкупниот приход од овие дејности, остварен во текот на годината за која се врши облогот со данок, намален за трошоците што биле нужни за остварување на тој приход.

Член 106

Данок од личен доход од самостојно вршење на нестопански дејности во процент од секој поединечно остварен бруто-приход (данок по одбивање) плаќаат граѓаните што вршат повремени услуги на државни органи, на организации на здружениот труд и други организации, ако тие приходи не произлегуваат од работен однос, од авторски права, ниту од вршење на нестопанска дејност од обврзниците што плаќаат данок според стварниот доход или во годишен паушален износ.

Стапките на данокот од став 1 на овој член можат да бидат различни по одделни извори на приходи.

Данок од став 1 на овој член плаќа на примањата за својата работа во домашна организација на здружен труд и странски стручњак кој таа работа ја врши според договор за дело, склучен во согласност со договорот за вложување на средства од странски лица во домашна организација на здружен труд, според прописите за средствата на организациите на здружениот труд.

Член 107

Данокот од личен доход од самостојно вршење на нестопански дејности може да се определи во паушален износ за обврзниците што самостојно вршат нестопански дејности во помал обем, повремено или без постојано работно место или за кои личниот доход не може да се утврди со оглед на посебните услови и околности под кои се вршат тие услуги.

Член 108

Во поглед на признавањето на трошоците што биле нужни за остварување на вкупниот приход, начинот на утврдување на основиците на данокот, олеснувањата и во врска со утврдувањето на основицата на данокот од нестопански дејности сообразно се применуваат соодветни одредби прописани за облогот со данок од стопанска дејност.

Член 109

Адвокатите, инженерите, архитектите и геометрите, без оглед на висината на остварениот вкупен приход и личен доход, се должни да водат книга на приходите и расходите, именик на странките и книга на признаници.

Другите обврзници кои се обложуваат според стварниот доход водат само книга на приходите и расходите.

Член 110

Стапките на данокот од нестопански дејности за обврзниците што се обложуваат според стварниот доход на основиците до висината на просечните нето лични доходи постигнати во нестопанските дејности на подрачјето на општината, во годината која ѝ претходи на годината за која се врши облогот со данок, се пропорционални, а над тој износ се прогресивни.

VII. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД АВТОРСКИ ПРАВА, ПАТЕНТИ И ТЕХНИЧКИ УНАПРЕДУВАЊА

Член 111

Даночен обврзник на данок од личен доход од авторски права, патенти и технички унапредувања (во натамошниот текст: данок од авторски права) е граѓанин кој остварува личен доход од авторски права, права на патенти или технички унапредувања, заштитени со посебен закон.

Како личен доход од авторски права во смисла на овој закон, се смета и доходот од изведување на музички, литературни и уметнички творби.

Член 112

Основицата на данокот од авторски права ја сочинува личниот доход остварен по основ на авторски права, на патенти или технички унапредувања, намален за трошоците што биле нужни за остварување на тој доход.

Член 113

Како нужни трошоци за остварување на личен доход од авторско право, патенти и технички унапредувања се сметаат:

1. 30% од бруто остварениот приход за научни, стручни, литературни, публицистички, кинематографски и композиторски творби;
2. 40% од бруто остварениот приход за ликовни творби (сликарски, вајарски, архитектура, графика) и творби од сите области на применетата уметност и индустриско обликување;
3. 20% од бруто остварениот приход за изведување на уметнички творби (свирење, пеење, играње, читање, дирижирање, глума и слично), за превод на авторски творби, идејни скици, снимање на кинематографски творби, музички илустрации на авторски творби и друго, освен за патенти и технички унапредувања.

На авторите на вајарски и научни творби, како и творбите од сите области на применетата уметност и индустриското обликување, покрај трошоците од точките 1 и 2, ќе им се признаат еднократно и воопредините трошоци што ги направиле и сами ги исплатиле при непосредната изведба на творбата во траен материјал, односно при научно-истражувачката работа (со или без експериментирање).

Воопредините трошоци од претходниот став ќе се признаат врз основа на уредни фактури и други докази, доколку приходот е остварен преку Југословенската авторска агенција за СРМ (во натамошниот текст: Авторска агенција).

Во случај на сомнение дали станува збор за творба од областите на применетата уметност и индустриското обликување или за занаетчиска работа, авторот е должен на исплатителот да му поднесе потврда од Републичкото здружение на ликовните уметници на применетата уметност.

Член 114

Од бруто-приходите од ликовни творби (вајарски, сликарски, графички творби од областа на применетата уметност), остварени на изложби во земјата, одржани надвор од местото на живеењето на уметникот, покрај трошоците предвидени во член 113, на овој закон, се одбиваат и трошоците за превоз на творбите, личните патни трошоци, како и трошоците за престојот на уметникот во местото на одржувањето на изложбата сè додека таа трае, во висина на највисоките дневници утврдени со општествениот договор односно самоуправната спогодба за соодветни организации на здружениот труд.

За трошоците на превозот, обврзникот е должен на исплатителот да му поднесе соодветен доказ.

Одредбите од претходните ставови се применуваат и на бруто-приходот што уметниците — изведувачи ги остваруваат надвор од местото на жи-

веење, ако патните трошоци на престојот ги плаќаат сами.

Член 115

Од бруто-приходите остварени од големи и мали авторски права, покрај трошоците што се признаваат според одредбите на овој закон, се одбива и надоместокот за услугите што авторот го плаќа на Југословенската авторска агенција, Заводот за заштита на мали авторски права, како и на специјализираните установи овластени за продажба на уметнички творби (галерии и слично).

За износот на трошоците од претходниот став за приходите од големи и мали авторски права, обврзникот на данокот е должен на исплатителот да му поднесе потврда издадена од Југословенската авторска агенција, Заводот за заштита на мали авторски права или од специјализираните установи од претходниот став.

Член 116

Како нужни трошоци за остварување на личен доход од патенти и технички унапредувања се сметаат:

1. таксите и трошоците што се плаќаат според прописите за заштита на патентите и техничките унапредувања, а што се докажуваат со потврда од органот надлежен за заштита на патентот односно техничкото унапредување;
2. трошоците за изработка на нацртот и на техничкиот опис на патентот, односно техничкото унапредување што биле претставени со пријавата за заштита на патентот односно техничкото унапредување. Овие трошоци се докажуваат со потврда од стручното лице кое го изработило нацртот односно описот; и
3. трошоците за изработка на еден прототип за проверување на патентот односно техничкото унапредување кое е пријавено или заштитено.

Член 117

При поднесувањето на сметката за наплатување на приходите од авторски права односно патенти и технички унапредувања, обврзникот е должен на исплатителот да му поднесе доказ за стварните трошоци.

Член 118

На носителите на имотни авторски права (наследници, приматели на подарок и други) им се признаваат само трошоците предвидени во членовите 114 и 115 на овој закон, ако ги остваруваат приходите преку овластени установи.

Член 119

На личниот доход од авторски права што обврзникот ќе го оствари од државен орган, од организација на здружен труд или од друга организација, се плаќа данок на авторски права при секоја исплата на личен доход (данок по одбивање).

Од личниот доход од авторски права што обврзникот ќе го оствари од граѓанин, се плаќа данок на авторски права на секој поединечно остварен доход. Обврзникот е должен во рок од 15 дена од денот на остварувањето на доходот да го пријави доходот кај надлежниот орган за приходи на општината на чија територија обврзникот има живеалиште.

Надлежниот орган за приходи на општината, по приемот на пријавата, во рок од 30 дена ќе донесе решение за облог.

Член 120

Стапките на данокот на авторски права се пропорционални и можат да бидат различни, според одделни видови на авторски права, како и според тоа дали приходот од авторски права го остварува самиот автор или лице врз кое е пренесено авторското право.

Член 121

Од личниот доход од авторски права што ќе го оствари граѓанин со продажба на производи на применетите уметности или од умножување или издавање на други авторски творби, се плаќа данок на авторски права само на доходот од продажбата на оној број примероци кои според обичаите се сметаат како оригинални, а од личниот доход остварен со продажба на производи односно примероци над тој број, се плаќа данок на стопанска дејност.

Член 122

Данок од авторски права не се плаќа на приходите од продажба на патенти и технички унапредувања на организациите на здружениот труд или на други организации во земјата.

Член 123

Од личниот доход од авторски права што ќе го остварат во СР Македонија странски државјани и странски приватно-правни лица кои немаат живеалиште во СР Македонија, како и наши државјани што имаат живеалиште во странство, данок на авторски права се плаќа на онаа општина на чија територија е седиштето на исплатителот на доходот.

Ако лицата од претходниот став на овој член остваруваат во СР Македонија доход по основ на мали авторски права, данокот на авторски права и се плаќа на општината на чија територија е седиштето на организацијата за заштита на малите авторски права.

VIII. ДАНОК НА ПРИХОД ОД ЗГРАДИ

Член 124

Даночен обврзник на данок на приход од зградата е сопственикот или плодоуживателот на зградата, деловните простории или посебниот дел од зградата што се во сопственост на граѓаните, ако трајно или повремено остварува приход од нивно давање под наем односно под закуп.

Ако има повеќе сопственици или плодоуживатели на една зграда или посебен дел од зграда, секој од нив е обврзник и плаќа данок на приход за својот дел.

Член 125

На данок на приход од згради подлежи и приходот остварен од издавање под закуп на воденици, земјаници, згради од плитари и други слични објекти.

Член 126

Основицата на данокот на приход од згради е годишниот износ на наемнината односно закупнината, намален за трошоците за одржување и управување, како и за износот на годишната амортизација на зградата, станот односно деловната просторија.

Како приход од згради издадени под наем односно закуп се смета и вредноста на сите обврски и услуги што закупувачот односно корисникот е должен да му ги врши на сопственикот во натамошниот текст: (закуподавачот) за годината за која се врши облогот.

Ако закупнината е примена за повеќе години одеднаш, основницата на данокот на приход од згради е примениот износ на закупнината за секоја одделна година.

Облогот со данок се врши одделно за секоја година и тоа по стапка што се применувала во годината во која е примена закупнината.

Член 127

Ако пријавениот приход од згради и делови од згради е помал од оној кој, според месните прилики, може да се постигне, како приход ќе се земе вредноста на закупнината односно наемнината според месните прилики или со споредување

со зграда или делови од зграда со иста или приближно иста зграда што се издава под закуп.

Член 128

Трошоците за управување и одржување, како и амортизацијата на зградата се признаваат во износи што ќе ги пропише општината, а ако таков пропис не е донесен, се признаваат во износи пропишани за зградите во општествена сопственост.

Како трошоци што се одбиваат од бруто приходот од зградата се признаваат и износите што обврзникот на данокот мора да ги уплатува во полза на организацијата за управување со зградата во општествена сопственост, доколку не се содржани во трошоците за управување и одржување, како и данок на згради.

Член 129

За приходите од издадени наместени соби до 4 легла општината може да пропише данокот од згради да се плаќа во годишен паушален износ.

Член 130

Стапките на данокот на приход од згради се прогресивни, а можат да бидат и различни.

Член 131

Носителот на станарско право, односно закупувачот на станбена зграда, стан или деловна просторија е должен со своерачен потпис да го потврди стварниот износ на станарината односно закупнината што сопственикот на зградата го внел во даночната пријава.

Член 132

Даночниот обврзник на данок на приходи од згради е должен да го извести органот за приходи на општината и да поднесе доказ за секоја промена на договорот за издадената деловна просторија, односно станбена зграда или стан под закуп, доколку промената на договорот се однесува на времетраењето на закупот, износот на закупнината и сл., и тоа најдоцна во рок од 30 дена од денот на настанувањето на промената.

Организациите на здружениот труд и државните органи, во случај на измена на договорот за закуп или за престанок на закупот, се должни за тоа да го известат органот за приходи во рокот предвиден во став 1 на овој член.

IX. ДАНОК НА ДОБИВКА ОД ИГРИ НА СРЕКА

Член 133

Даночен обврзник на данок од игри на среќа (во натамошниот текст: данок на добивка) е граѓанин и приватно правно лице, кое на територијата на Социјалистичка Република Македонија ќе оствари добивка од игра на среќа.

Член 134

Основица на данокот на добивка е секоја поединечна добивка од игра на среќа.

Ако добивката од игра на среќа се состои од предмети, основницата на данокот на добивка е нејзината прометна вредност во моментот на остварувањето на добивката.

Член 135

Данок на добивка на среќа не се плаќа:

1. на поединечна добивка во вредност до 500 динари, што ќе ја остварат граѓаните; и
2. на добивка од игра на среќа кај која поради начинот на спроведување на играта, со правилата на приредувачот не се утврдува однапред висината на фондот на добивката.

Член 136

Стапките на данокот на добивката се пропорционални.

Член 137

Данокот на добивката се пресметува и се одбива при самата исплата на добивката.

Данокот на добивката го пресметува и го одбива организаторот на играта.

При обложувањето на добивката со данок, се применува стапката на данокот која е во сила во онаа општина во која данокот се обложува, а и припаѓа на онаа општина во која обврзникот има живеалиште.

X. ДАНОК НА ПРИХОДИ ОД ИМОТ И ИМОТНИ ПРАВА

Член 138

Даночен обврзник на данок на приход од имот и имотни права е граѓанин кој остварува приход од издавање под закуп на недвижни или движни предмети и друг имот и имотни права, ако на тие приходи не се плаќа друг вид на данок.

Даночниот обврзник на данок на приход од имот и имотни права е и граѓанин кој остварува приход од пронајдоци кои не се заштитени со патент или не се пријавени кај уредот за патенти за технички унапредувања, кои не се признати од самоуправниот орган на организацијата на здружениот труд.

Член 139

Данок на приход од имот и имотни права се плаќа и на приходот остварен со продажба на предмети од поголема и потрајна употребна вредност, без оглед на тоа дали е предметот продаден во непроменета или променета состојба.

Ако продажбата на движните предмети од став 1 на овој член е извршена по три години од денот на нивната набавка, данок од став 1 на овој член не се плаќа.

Под предмети од потрајна и поголема употребна вредност се сметаат движни предмети ако продажната цена поединечно или во вкупен износ е над 3.000 динари.

Член 140

Основицата на данокот на приход од имот и имотни права ја сочинува вкупниот приход остварен од имот и имотни права во годината за која се врши облогот со овој данок, намален за трошоците што биле нужни за остварување на тој приход.

Член 141

Ако во периодот од набавката до продажбата дошло до значителна промена во вредноста на недвижностите и движните предмети, ќе се изврши валоризација на набавната вредност според пазариската цена во моментот на настанувањето на даночната обврска.

Валоризацијата на набавната вредност ќе се врши на начин и под услови што ќе ги пропишува општината.

Член 142

Данок на приход од имот и имотни права не се плаќа на:

1. примањата по основ на осигурувањата на живот и доживување;
2. каматата и добивките по заемите на општествено-политичките и други организации; и
3. каматата и други приходи по штедните влогови.

Член 143

Стапките на данокот на имот и имотни права се прогресивни, а можат да бидат различни по одделни видови на имот и имотни права.

XI. ДАНОК НА НАСЛЕДСТВО И ПОДАРОК

Член 144

Даночен обврзник на данок на наследство и подарок е граѓанин и приватноправно лице што во Македонија ќе наследи или ќе прими на подарок движен или недвижен имот (како и пари).

Даночен обврзник на данок на наследство и подарок е и приватноправното лице кое ќе прими од странство подарок во пари.

Се овластува републичкиот секретар за финансии да може подароците од став 2 на овој член, во одделни случаи, да ги ослободи од плаќањето на данок на наследство и подарок.

Член 145

Даночната обврска за данокот на наследство и подарок настанува во моментот на правосилноста на решението за наследување односно во моментот на приемот на подарокот.

Подарокот се смета за примен во моментот на потпишувањето на договорот за подарок, а ако не е склучен договор, во моментот кога е примен подарокот.

Ако недвижноста што е предмет на наследство односно на подарок, е оптоварена со плодоуживање, обврската за плаќање на данок на наследство и подарок настанува по престанокот на плодоуживањето.

Член 146

Основица на данокот на наследство и подарок е вредноста на наследениот или подарениот недвижен или движен имот во моментот на настанувањето на даночната обврска, намалена за долговите и трошоците што отпаѓаат на имотот.

Вредноста на сите подароци примени во текот на една календарска година од ист дарител, претставува една даночна основица.

Член 147

Даночната основица на данокот на наследство ја утврдува органот надлежен за приходи на општината врз основа на вредноста на наследениот имот, утврдена во постапката за утврдување на оставината, намалена за сразмерниот дел на долговите и трошоците што го товарат тој имот, како и вредноста на легатот кој отпаѓа на наследениот имот.

Член 148

Прометната вредност се утврдува според одредбите на Законот за наследување, во текот на оставинската постапка или според постапката пропишана за утврдување на прометната вредност на данокот на промет на недвижности и права.

Ако пописот и процената на оставината се извршени според одредбите на Законот за наследување, органот за приходи на општината ќе изврши облог со данок на наследство и подарок според вредноста на наследениот имот, утврден според тој закон.

Ако пописот и процената на оставината не се извршени според Законот за наследување, органот за приходи на општината на чие подрачје се наоѓа наследениот имот, е должен, во рок од 60 дена од денот на смртта на оставителот, да изврши попис на целокупната оставина на имот што се наоѓа на подрачјето на општината, а процената и облогот ќе ги изврши најдоцна во рок од 30 дена од денот на примањето на даночната пријава, односно од денот на примањето на правосилното наследно решение.

Пописот и процената на подарениот имот е должен да ги изврши органот за приходи на општината на чие подрачје се наоѓа подарениот имот, најдоцна во рок од 30 дена од примањето на даночната пријава.

Член 149

Ако наследникот кој се откажал од наследство не определи лице во чија корист се откажува, данокот на наследство го плаќа лицето на кое му припаднало наследството.

Ако наследникот го отстапил наследството во корист на определено лице кое би дошло до тоа наследство и во случај наследникот да не го отстапи во негова полза, данокот на наследство и подарок го плаќа лицето во чија сопственост преминува наследениот имот.

Ако наследникот му го отстапил наследството на определено лице кое не би дошло до наследство во случај наследникот да не го отстапил во негова корист, тогаш данокот на наследство ќе го плати наследникот кој го отстапил наследството, а лицето во чија полза е отстапено наследството ќе плати данок на подарок.

Член 150

Плодоуживателот на недвижноста плаќа данок на наследство и подарок од вредноста на плодуюживањето.

Како вредност на плодуюживањето на кое се врши облог со данок се зема катастарскиот приход односно даночната основица на данокот на приход од згради, и тоа:

а) збирот на годишните вредности на плодуюживањето за сето време на плодуюживањето, ако правото на плодуюживање е ограничено (определено);

б) дваесеткатиот збир на годишните вредности на плодуюживањето, ако правото на плодуюживањето е доживотно, а плодуюживателот е помлад од 22 години;

в) на плодуюживателот постар од 22 години за секои две натамошни години старост збирот на вредноста на плодуюживањето од точка б), се намалува за едногодишниот износ на вредноста на плодуюживањето; и

г) на плодуюживател со над 60 години старост, вредноста на плодуюживањето се утврдува во висина на едногодишниот износ на плодуюживањето.

Како вредност на едногодишното плодуюживање се зема утврдената вредност на плодуюживањето во годината во која настапила обврската за плаќање на овој данок.

Член 151

Плодоуживателот на недвижности, кој во однос на оставителот односно давателот на плодуюживањето, се наоѓа во прв наследен ред, не плаќа данок на наследство и подарок.

Член 152

Стапките на данокот на наследство и подарок се прогресивни и зависат од вредноста на наследениот односно на подарениот имот и од наследниот ред.

Кога наследник односно примател на подарок е приватно правно лице стапките на данокот на наследство и подарок се прогресивни и зависат од вредноста на наследениот или на подарениот имот.

За имот примен како подарок можат да се пропишат посебни прогресивни стапки на данокот на наследство и подарок, кои се определуваат во процент од даночната основица во зависност од прометната вредност на еден квадратен метар површина на земјиштето односно на еден квадратен метар изградена површина на градежен објект примен како подарок.

Член 153

Данок на наследство и подарок не плаќаат наследниците односно поклонопримателите кои во однос на оставителот односно дарителот се наоѓаат во прв наследен ред.

Ако предметот на наследство односно подарок е земјоделско земјиште, данок на наследство и подарок не плаќа наследникот односно примателот на подарокот кој во однос на оставителот односно дарителот, се наоѓа во втор наследен ред, ако со оставителот живеел во заедничко домаќинство во моментот на смртта на оставителот, односно во моментот на примањето на подарокот и ако земјоделството му е единствено занимање.

Ако се предмет на наследување или подарок семејни станбени згради односно станови и економски згради во земјоделството, наследникот односно примателот на подарокот кој се наоѓа во однос на оставителот во втор наследен ред, не плаќа данок на наследство и подарок на еден стан

и економска зграда во земјоделството под услов со оставителот односно давателот на подарокот да живеел во заедничко домаќинство во моментот на смртта на оставителот, односно во моментот на примениот подарок.

Член 154

Данок на наследство и подарок не се плаќа на наследениот или како подарок примениот имот што даночниот обврзник ќе го отстапи без надоместок на општествено-политичка заедница, самоуправни интересни заедници или на организации на здружениот труд.

Данокот уплатен пред отстапувањето на наследството или на подарокот не се враќа.

Член 155

Данок на наследство и подарок не се плаќа на недвижен имот на кој наследникот, односно примателот на подарокот, врз основа на постојните прописи, не може да стекне право на сопственост или право на плодуюживање.

Член 156

Облогот со данок на наследство и подарок го врши надлежниот орган за приходи на општината на чие подрачје се наоѓа имотот.

Ако наследениот или подарениот имот се наоѓа на подрачјето на две или повеќе општини секој орган за приходи на односните општини го врши облогот со данок на вредноста на имотот што се наоѓа на подрачјето на одделна општина, а по стапка која одговара на вредноста на целокупниот наследен односно подарен имот на кој се плаќа овој данок.

XII. ДАНОК НА ЗГРАДИ

Член 157

На згради или на посебни делови од згради (етажна сопственост) во градовите и населбите од градски карактер, бањите, капалиштата, климатските и туристичките места се плаќа данок на згради.

Општината може да пропише да се плаќа данок на згради и на зградите што се наоѓаат и во други населени места.

Како згради, во смисла на овој закон, не се сметаат водениците, земјаниците, зградите — плитари и други слични објекти, како и градежните објекти што се подигаат за пократко време и се употребуваат најмногу до 3 месеци.

Член 158

Даночен обврзник на данок на згради е сопственикот односно плодуюживателот на зградата.

Член 159

Данокот од згради може да се плаќа според вредноста на зградата односно посебниот дел на зградата или по квадратен метар корисна површина.

Член 160

Обврската за плаќање на данок на згради почнува првиот ден на наредниот месец по давањето на одобрение за употреба на зградата.

Ако зградата односно станот почне да се употребува пред давањето на одобрение за употреба на зградата, обврската почнува првиот ден на идниот месец по уселувањето.

Обврската за плаќање на данок од згради престанува првиот ден на наредниот месец по престанокот на употребата на зградата поради нејзино оштетување или од кои и да било други причини таа станала неупотреблива.

Член 161

Данок на згради не плаќаат:

1. земјоделските домаќинства за економските згради што им служат за сместување на земјодел-

ските производи, добитокот, земјоделските уреди и алати;

2. дипломатските и конзуларните претставништва, како и претставништвата на меѓународните организации, за зградите во нивна сопственост во кои се сместени;

3. странските држави за зградите во кои живеат членовите и службениците на дипломатските и конзуларните претставништва, под услов на реципроцитет;

4. верските заедници за зградите кои непосредно ги користат за верски обреди (цркви, манастири и друго), како и за зградите односно деловите на згради што не се издаваат под закуп, туку ги користат како канцеларии (жули, парохии и др.), за сместување на библиотеки, музеи, галерии со слики на верските заедници, за училиници, простории за дневен престој и ноќевалишта на свештените лица; и

5. сопствениците на згради кои не се наменети за живеење, туку повремено се користат како засолништа на работниците и чуварите на земјоделските површини или за слична цел.

Ослободувањето по овој член престанува ако зградата во целост или делумно не се употребува за намената за која уживала ослободување.

Престанокот на условите за ослободување по овој член обврзникот е должен да го пријави на органот за приходи на општината во рок од 30 дена од настанатата промена.

Член 162

Од плаќање на данок на згради можат да се ослободат сопствениците односно плодоуживателите на еден стан под услов да живеат во него со потесното семејство или ако не живеат во него заради немање на станарско право односно поради привремена работа во друго место.

Член 163

Ако зградата или посебниот дел на зградата не може да се користи поради елементарни непогоди или други вонредни настани, органот за приходи на општината ќе отпише сразмерен дел од данокот кој отпаѓа на времето од првиот нареден ден од денот на спреченоста за користење.

Член 164

За зградите за одмор и рекреација (викенд-куќите) не можат да се пропишат ослободувања и олеснувања.

Член 165

Данокот на згради се обложува однапред во годишен износ.

Член 166

Стапките на данокот на згради се прогресивни а можат да бидат и различни.

XIII. ДАНОК НА ИМОТ

Член 167

Даночен обврзник на данок на имот е сопственикот или плодоуживателот на имотот.

Член 168

Данок на имот се плаќа на:

1. товарни друмски моторни возила, приклучни возила и комби-возила; и

2. хибридна лоза.

Под комби-возила се подразбираат комбинирани патнички возила и фургоните, без оглед за која намена се регистрирани

Член 169

Даночната обврска на данокот на имот настанува во моментот на стекнувањето на имотот (во сопственост односно владение), а престанува во моментот на отуѓувањето на имотот.

Ако сопственикот односно држателот на имотот го отуѓи имотот во текот на годината, на новиот сопственик нема да му се изврши облог со данок за годината во која го набавил имотот, ако поранешниот сопственик е обложен со данок за таа година.

По исклучок, за имотите што се подлежат на данок и што се набавени во втората половина на годината, а за нив дотогаш не е извршен облог со данок, сопственикот ќе плати половина од годишниот износ на данокот.

По исклучок даночната обврска за друмски моторни и приклучни возила како и комби-возила престанува првиот ден на наредниот месец по отуѓувањето на возилата, односно кога тие станале сосема неупотребливи и кога се одјавени кај органот на управата надлежен за регистрација на моторните возила.

Член 170

Данокот на имот за товарните друмски моторни возила, приклучните возила и комби-возилата, се утврдува во годишен износ во зависност од носивоста на моторното возило, а за хибридна лоза по лозова пенушка.

На носивост од претходниот став се додава и носивоста на приклучното возило.

Член 171

Даночната обврска за данокот на имот настанува во моментот на стекнувањето на имотот односно имотните предмети, а престанува во моментот на нивното отуѓување.

Член 172

Наплатата на данокот на имот за товарните друмски моторни возила, приклучните возила и комби-возилата се врши истовремено со поднесувањето на барањето за регистрација односно за продолжување важноста на регистрацијата, без да се издава посебно решение или писмено известување за облогот со овој данок.

XIV. ДАНОК НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА ГРАЃАНИТЕ

Член 173

Даночен обврзник на данок на вкупниот приход на граѓаните е лице кое има живеалиште во Социјалистичка Република Македонија, а кое во текот на една календарска година ќе оствари вкупен чист приход од сите извори над определениот износ.

Даночен обврзник на данокот во смисла на став 1 од овој член е и граѓанинот на Социјалистичка Република Македонија кој ќе оствари личен доход кај југословенските претставништва или организации во странство, ако од тој личен доход не плаќа данок во странство.

Даночен обврзник на данок на вкупниот приход на граѓаните е и странски стручњак кој со работа во Социјалистичка Република Македонија во текот на една календарска година остварува од сите извори вкупен чист приход над определениот износ.

Член 174

Под вкупен чист приход се смета вкупниот износ на сите лични доходи и приходи што подлежат на плаќање на данок, а кои даночниот обврзник на данок на вкупниот приход на граѓаните ги остварил во една календарска година во Југославија од сите извори, како и доходот остварен во смисла на став 2 на член 173 од овој закон, намален за даноците што се плаќаат по овој закон и другите даноци и придонеси што се плаќаат од личниот доход и приходот според посебни прописи.

Кај обврзниците на кои данокот им се утврдува според катастарскиот приход и во годишен лаушален износ, под вкупен чист приход се смета приходот што обврзникот стварно го постигнал

по одбивањето на сите даноци и придонеси, без оглед на кој начин му е утврден данокот.

Под стварен приход од земјоделска дејност во смисла на претходниот став, како чист приход се зема катастарскиот приход, помножен со факторот кој одговара на односот на катастарскиот приход според народниот доход на индивидуалното земјоделство на територијата на СР Македонија што ќе го пропише републичкиот секретар за финансии во согласност со републичкиот секретар за земјоделство и шумарство, намален за општествените обврски во смисла на став 1 од овој член.

Ако даночниот обврзник на данок на вкупниот приход на граѓаните остварил личен доход од земјоделство заедно со членовите на домаќинството, во неговиот вкупен чист приход влегува делот од остварениот приход од земјоделска дејност на неговото домаќинство кој отпаѓа на даночниот обврзник сразмерно на бројот на членовите на домаќинството постари од 15 години.

На даночниот обврзник на данок на вкупниот приход на граѓаните, кој остварува доход односно приход на кој се плаќа данок процентуално од секој поединечно остварен бруто-приход и во паушален износ, при утврдувањето на чистиот приход му се признаваат трошоците што биле нужни за остварување на тој приход во износ што тој ќе го докаже, а најмногу до 30% од бруто приходот.

На даночниот обврзник од член 173 став 3 на овој закон вкупниот чист приход му се намалува за 30% на име издток за социјално осигурување и други издатоци во врска со неговиот престој во Социјалистичка Република Македонија.

Во вкупниот чист приход од став 1 на овој член влегува и надоместокот на личните доходи за време на привремена спреченост за работа поради болест или повреда како и пензиите.

Член 175

Основица на данокот на вкупниот приход на граѓаните е вкупниот чист приход намален за износот на двокупниот просечен годишен личен доход во Републиката, пресметан врз податоците од Републичкиот завод за статистика за годината во која се врши облогот на данокот.

На даночниот обврзник на данок на вкупниот приход на граѓаните, кој во текот на годината за која се врши облогот издржувал брачен другар, малолетни деца и деца на редовно школување како и други членови на потесното семејство кои, според законот, е должен да ги издржува, под услов тој да е единствен обврзник на овој данок, износот од двокупниот просечен годишен личен доход во Републиката од став 1 на овој член, се зголемува за износот во висина на годишниот гарантиран личен доход во Републиката за секој таков член на потесното семејство.

Ако членовите на потесното семејство на обврзникот во годината за која се врши облогот оствариле чист приход од лични доходи и други приходи што подлежат на плаќање на данок на вкупниот приход на граѓаните, на даночниот обврзник му се признава на име олеснување разликата меѓу вкупниот износ на олеснувањата во смисла на став 2 од овој член, и вкупниот износ на чистиот приход што го оствариле сите членови на потесното семејство на обврзникот.

На даночниот обврзник на данокот на вкупниот приход на граѓаните кој плаќа алиментација за издржување на малолетни деца и деца на редовно школување како и на други членови на потесното семејство кои, според законот е должен да ги издржува, ќе му се намали даночната основа за износот на платената алиментација утврдена со судска одлука, спогодба или заверена изјава на примателот на издршката или неговиот старател.

На даночните обврзници на данокот на вкупниот приход на граѓаните уживатели на пензија-носители на „Партизанска споменица од 1941

година“, даночната основаца им се намалува, покрај износот од став 2, 3 и 4 на овој член, и за износот на разликата од пензијата добиена по овој основ и редовната пензија (15%).

Даночниот обврзник кој ги исполнува условите од став 2 и 3 на овој член, е должен во пријавата да ги даде потребните податоци.

Член 176

На даночниот обврзник кој има личен доход од авторски права, на кои се плаќа данок од авторски права што ги создавал авторот повеќе од една година, приходот, по барање од обврзникот, се дели на онолку еднакви делови колку што години авторот го создавал делото, а најмногу на 5 дела.

Член 177

Стапките на данокот на вкупниот приход на граѓаните се прогресивни.

Обврзниците на данокот на вкупниот приход на граѓаните кои остваруваат дополнителни приходи надвор од работното место односно редовното вршење на стопанска и нестопанска дејност, плаќаат зголемен данок.

Член 178

Ако странскиот стручњак од член 173, став 3 на овој закон во домашна организација на здружен труд, во која се вложени средства на странски лица, оствари примања за работа која траела помалку од една година, ќе се обложи со данок според основницата пресметана за целата година, а потоа данокот ќе се намали сразмерно на времето за кое тој работел во организацијата.

Домашната организација на здружениот труд е должна, во рокот определен за поднесување на пријавите за облог со данок на вкупниот приход на граѓаните, од чистиот приход на странскиот стручњак остварен во претходната година, по одбивањето на неодамнешниот износ, да го пресмета и да го запре од примањата на стручњакот данокот од личен доход, како и да го уплати на соодветната сметка во рок од 7 дена од денот на последната исплата.

Ако странскиот стручњак престане да работи во домашната организација на здружен труд пред истекот на рокот за поднесување на пријави за облог со данок на вкупниот приход на граѓаните, тоа е должна да го пресмета, да го запре и да го уплати данокот на соодветната сметка во рок од 7 дена од денот на последната исплата на примањата на стручњакот.

Ако домашната организација на здружен труд не постане според ставовите 2 и 3 на овој член, данокот на вкупниот приход на граѓаните за странскиот стручњак ќе се наплати од средствата на тоа организација.

Член 179

Не влегуваат во вкупниот чист приход:

1. наградите што се добиваат по основ на членство во Академијата на науките и уметностите на СРМ;
2. приходот отстапен на општествената заедница или на општествена организација за хумани, социјални и слични цели;
3. примањата на работниците на име помош поради уништување или оштетување на имот од елементарни непогоди или други вонредни настани;
4. примањата на име помош на семејството на умрен работник;
5. примањата по основ на осигурување на живот и доживување;
6. камати на штедните влогови и јавни заеми;
7. приходите од добивка од игри на среќа; и
8. примањата од член 4 на овој закон.

XV. ПОСТАПКА ЗА ОБЛОГ И НАПЛАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ

1. Поднесување на пријава

Член 180

Даночните обврзници освен обврзниците на данок од личен доход од земјоделство кои данокот го плаќаат според катастарскиот приход и обврзниците на данокот што се плаќа по одбивање, се должни на надлежниот орган за приходи на општината да му поднесат пријава со податоците потребни за утврдување висината на данокот.

Се овластува републичкиот секретар за финансии да ја пропише формата и содржината на даночната пријава.

Член 181

Даночните обврзници што се должни да поднесат пријава за облог со данок, мораат, со јавна покана, да бидат навремено повикани за поднесување на даночни пријави, најдоцна до 31 јануари.

На обврзниците што во определениот рок не ќе поднесат даночни пријави, лично ќе им се достави покана, тоа да го сторат во дополнителен рок од 8 дена.

Член 182

Даночниот обврзник кој е должен да поднесе даночна пријава, а тоа не го стори во рокот определен во јавната покана, должен е на име зголемување на данокот да плати 20% од обложениот износ.

Даночниот обврзник кој не ќе поднесе пријава ни во дополнителниот рок определен во поканата од став 2 на член 181 од овој закон, ќе плати зголемен данок за 30% од обложениот данок.

Обврзникот од став 1 не е должен да плати зголемен данок ако најдоцна во рокот определен за поднесување на жалба против решението за облог со данок му поднесе на надлежниот орган за приходи на општината докази дека ненавремето неподнесување или поднесување на пријавата станало од оправдани причини.

Член 183

Организаторите на патувањите забавни групи односно приредувачите на забавни приредби се должни да поднесат пријава за вршење на дејноста во определено место до органот за приходи на општината на чие подрачје се врши дејноста односно се одржува приредбата, и тоа најмалку три дена пред нејзиниот почеток.

Граѓаните кои остваруваат приход со продажба на предмети од поголема и потрајна употребна вредност, се должни да поднесат даночна пријава во рок од 15 дена од извршената продажба.

Даночните обврзници на данок на наследство и подароци се должни да поднесат даночна пријава во рок од 15 дена од денот на настанувањето на даночната обврска.

Член 184

Даночните обврзници кои се задолжуваат со данок според стварниот доход односно приход, се должни, според содржината на даночната пријава, да ги искажат податоците за вкупниот приход и за трошоците нужни за остварување на вкупниот приход.

Даночните обврзници кои се должни да водат работни книги, поднесуваат даночна пријава врз основа на податоците од работните книги.

Обврзниците што плаќаат данок во годишен паушален износ однапред, се должни, според содржината на даночната пријава да дадат податоци потребни за облог со тој данок.

Член 185

Даночната пријава се поднесува до органот за приходи на општината надлежен за облог со данок.

Неписмените или недоволно писмените даночни обврзници кои не се обврзани да водат работни книги, можат своите пријави да ги дадат и усно на записник кај органот за приходи на општината, давајќи ги сите податоци потребни за облог.

Органот кој ја примил пријавата, му издава на подносителот потврда за поднесената пријава.

Член 186

Граѓанин што поднесува барање за вршење на стопанска или нестопанска дејност, должен е кон барањето да приложи писмена изјава во која треба да изјави дали порано ја вршел истата или друга дејност на подрачјето на друга општина. Ако граѓанинот порано вршел таква дејност на подрачјето на друга општина, должен е кон барањето да приложи доказ дека во целост ги намирал сите свои обврски во општината на чие подрачје порано ја вршел дејноста.

Органот надлежен за издавање на одобренија за самостојно вршење на дејности со личен труд не може, без доказите од став 1 на овој член да издаде одобрение.

Член 187

Граѓанин што ќе почне да врши стопанска или нестопанска дејност, должен е со пријава да го извести за тоа органот за приходи на општината, во рок од 30 дена од денот на почетокот на вршењето на дејноста. Во пријавата за почетокот за вршење на дејноста граѓанинот е должен да даде податоци потребни за определување на аконтација на данокот.

Член 188

Даночните обврзници се должни, при трајно или повремено прекинување на работењето, во рок од 8 дена по приемот на одобрението или решението од надлежниот орган, да го пријават престанокот или прекинувањето на работата кај органот за приходи на општината.

Член 189

По покана од органот за приходи на општината даночниот обврзник е должен да ги даде сите податоци потребни за облогот со данок.

Државните органи, организациите на здружен труд и други организации, должни се по барање од органот за приходи на општината, да ги дадат сите податоци за облог со даноци во рок од 15 дена по доставеното барање.

Член 190

Органот на општината, надлежен за катастарот, ќе му достави на органот надлежен за облог со данок список на земјоделските домаќинства со пресметан катастарски приход по катастарски општини според местото на живеењето на обврзниците, најдоцна до 15 февруари во годината за која се врши облогот со данок.

Списокот од претходниот став ги содржи промените што настанале во годината што ѝ претходи на годината за која се врши облогот.

Стручните служби на самоуправниот интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и пензиското и инвалидското осигурување, доколку органот за приходи на општината го врши облогот на придонесите, се должни најдоцна до 15 февруари во годината за која се врши облогот да достават списоци на обврзниците на придонесите со потребните податоци.

Списоците од претходните ставови се предаваат записнички.

Член 191

Општинскиот орган на управата, надлежен за издавање на одобрение за вршење на дејност, должен е на органот за приходи на општината да му ги достави сите одобренија и решенија со кои се одобрува вршењето на стопанска и нестопанска

дејност, и тоа во рок од 15 дена од денот на нивното донесување.

Органот на управата на општината кој издава дозвола за градење, адаптација односно одобрение за употреба на згради, должен е, во рок од 15 дена, да го извести органот за приходи на општината на чие подрачје се наоѓа зградата.

Општинските судови се должни, во рок од 15 дена од правосилноста на решението за наследување, да го достават тоа решение до органот за приходи на општината на чие подрачје се наоѓа наследениот имот.

Член 192

Надлежниот орган за приходи на општината може да ги повика граѓаните, на кои даночниот обврзник им испорачал стока или им извршил услуга, односно кои нему му испорачале стока или му извршиле услуга, да дадат податоци за испораките на стоки и услугите што се во врска со облогот на данокот.

2. Облог со даноци

Член 193

Надлежниот орган за приходи на општината е должен врз основа на совесна и грижлива оценка на секој доказ посебно и на сите докази заедно, како и врз основа на резултатот на целокупната постапка, да ги утврди сите факти и околности што се од значење за решението за облог со даноци и да им овозможи на странките да ги заштитат и да ги остварат своите права и интереси.

Член 194

Органот за приходи на општината може да донесе решение за облог со данок без посебна испитна постапка, ако најде дека податоците од пријавата се целосни и точни или ако самиот орган располага со службени податоци потребни за донесување на решение, а не е потребно сослушување на странката заради заштита на нејзините права и интереси.

Член 195

Ако органот за приходи на општината, во постапката од членовите 186 и 187 од овој закон, установи дека податоците што даночниот обврзник ги дал во пријавата или во посебната покана од член 188 од овој закон, не одговараат на фактичката состојба, основницата на данокот ќе ја утврди според своите наоди.

Ако даночниот обврзник ја оспорува висината на основницата утврдена на начинот од претходниот став, таа може да се намали само ако даночниот обврзник даде веродостојни докази дека основницата е помала од утврдената.

Член 196

Ако во текот на годината за која се врши облогот на данок во годишен паушален износ и на данок од згради, личните доходи односно приходите на обврзниците не се измениле значително, општината може да одлучи важењето на годишната основница на данокот од згради и висината на годишниот паушален износ на данокот утврдени за претходната година да се продолжи и за наредната година. Во тој случај обврзниците не се должни да поднесуваат пријави за облог со данок.

Ако важењето на годишните основници односно годишните паушални износи на даноците се продолжи за наредната година органот за приходи на општината, по барање од обврзникот кај кого настанале значителни промени, должен е да му утврди нова основница на данокот или да му определи нов годишен паушален износ и да му издаде решение за облог, во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето.

Органот за приходи на општината може да повика одделен даночен обврзник да поднесе пријава за остварениот личен доход, односно приход

заради нов облог со данок, ако најде дека неговиот личен доход односно приход значително се зголемил.

Член 197

Облогот со данок од земјоделство мора да се изврши до 15 април на годината во која се врши облогот со данок.

Облогот со другите даноци, што се врши според годишна основница, освен данокот на вкупниот приход на граѓаните, мора да се изврши до 15 мај на годината за која се врши облогот со даноци. Облогот со данок на вкупниот приход на граѓаните мора да се изврши до 15 март, по истекот на годината за која се врши облогот.

Облогот со даноци кој се утврдува во годишен паушален износ, мора да се изврши до 31 март на годината во која се врши облогот.

По извршувањето на облогот, органот за приходи на општината е должен на обврзникот да му достави решение за облогот со данок во рок од 30 дена од денот на извршувањето на облогот.

Член 198

Органот за приходи на општината е должен на даночниот обврзник, по негово барање, да му дозволи да ги разгледа сите списи и други податоци врз основа на кои му се утврдува обврската за плаќање на данокот, како и податоците за неке обложениот и платениот данок.

Член 199

На обврзниците, на кои данокот им се утврдува во годишен паушален износ однапред за годината, данокот може да им се измени доколку во текот на годината значително им се зголеми или намали обемот на работењето.

На обврзниците кои данокот го плаќаат во годишен паушален износ однапред за годината, ако во текот на годината значително им се зголеми обемот на работењето, односно ако оствариле чист приход над 20.000 динари, органот за приходи на општината решението за облог со данок во годишен паушален износ ќе го измени и обврзникот ќе го задолжи со данок според остварениот доход.

Член 200

Органот за приходи на општината е должен за секој обврзник, на кого основницата на данокот му се утврдува според стварниот доход, да го утврди вкупниот приход и одделните трошоци што биле потребни за остварувањето на тој приход.

Член 201

Доколку со овој закон или со прописите донесени врз основа на него не е определено поинаку во постапката за облог со даноци ќе се применуваат одредбите од Законот за општата управна постапка.

3. Жалби

Член 202

Против секое првостепено решение на надлежниот орган за приходи на општината, донесено врз основа на одредбите на овој закон или прописите донесени врз основа на него, може да се поднесе жалба до Републичкиот секретаријат за финансии, во рок од 15 дена од денот на доставувањето на првостепеното решение.

Жалбата се предава на органот што го донел првостепеното решение.

Член 203

Првостепениот орган е должен жалбата и сите списи на предметот, без одлагање, а најдоцна во рок од петнаесет дена од денот на приемот, да му ги достави на второстепениот орган, доколку не ја реши сам во смисла на одредбите од Законот за општата управна постапка.

Член 204

Жалбата не ја одлага наплатата на обложениот данок, доколку со овој закон не е поинаку определено.

Член 205

Органот што го донел првостепеното решение може и без барање на даночниот обврзник да ја одложи наплатата на данокот, до донесувањето на решение по жалбата, за што е должен да го известат органот кој решава по жалбата.

4. Обнова на постапката**Член 206**

Органот што го донесол решението со кое е окончана постапката за облогот со данок, самиот или по барање од обврзникот, ќе ја обнови постапката за облогот во рок од пет години по неговата правосилност, ако дополнително се дознаат факти или докази што не биле познати при облогот со данок, како и во други случаи, во согласност со Законот за општата управна постапка.

Член 207

Одредбите на член 252 од Законот за општата управна постапка не се применуваат кога обновата на постапката се врши во постапка за облог со данок.

Член 208

Првостепеното решение, кое е конечно во управната постапка, може да се поништи по право на надзор во рок од 6 месеци, од денот кога решението станало конечно во управната постапка, доколку основницата на данокот е утврдена спротивно на прописите или на основницата не се применети односните стапки.

Во смисла на претходниот став, ќе се смета дека основницата за облог на данокот е утврдена спротивно на прописите, особено: ако вкупните приходи се утврдени без проверка на податоците пријавени од страна на обврзникот односно без соодветна постапка за облог, ако вкупните приходи се утврдени во помал износ од износот што требало да се утврди според расположливите податоци, ако трошоците се признати без докази или во поголем износ од износот за кој постојат докази, односно во поголем износ од износот пријавен во даночната пријава, или се признати трошоци кои според законот не се признаваат како нужни трошоци.

5. Посебна постапка за облог на данок на непријавениот доход односно приход**Член 209**

Надлежниот орган за приходи на општината, кој располага со податоци дека граѓанин има непријавен доход односно приход за обложување со данок, ќе поведе посебна постапка за обложување со данок на тој доход односно приход.

Ако во посебната постапка за облог со данок се утврди дека граѓанинот има непријавен доход односно приход за оданочување, надлежниот орган за приходи на општината ќе донесе решение со кое ќе ја утврди висината на необложениот доход, односно приход и ќе изврши облог на данокот.

Член 210

На вкупно утврдениот непријавен доход односно приход, даночниот обврзник се задолжува со данок по стапка од 50%.

Доколку редовната стапка за односниот данок е поголема од 50%, таа се зголемува за десет процентни поени.

6. Пресметување и наплатување на даноците**Член 211**

Пресметувањето и наплатувањето на данокот од работен однос, на данокот од авторски права, како и на данокот од стопански дејности и на

данокот од самостојно вршење на нестопански дејности што се плаќаат според секој поединечно остварен приход, го врши исплатителот на личните доходи односно на приходите (данок по одбивање).

Исплатителот на личниот доход, на кој се плаќа данок по одбивање, кој своето финансиско работење го води преку банка, должен е истовремено со подигањето на готовината за исплата на личните доходи да го пресмета и да го уплати кај банката соодветниот износ на данокот.

Исплатителот на личните доходи кој своето финансиско работење не го води преку банка должен е да го пресмета данокот при исплата на личните доходи и да го уплати на соодветната сметка кај банката, најдоцна во рок од осум дена од извршената исплата на личните доходи.

Даноците по одбивање се пресметуваат и се плаќаат по стапките што важат на денот на исплатата на личниот доход.

Член 212

Ако исплатителот на личниот доход не го пресмета, не го уплати или ненавременно го уплати данокот по одбивање на определените сметки кај банката, покрај редовниот данок, ќе плати и зголемен данок од 0,1% дневно од неуплатениот односно ненавременно уплатениот данок.

Кога органот за приходи на општината ќе утврди дека исплатителот на личен доход не поставил според одредбите на став 1 од овој член, ќе донесе решение за утврдување на обврската и ќе ја достави за извршување на Службата на општественото книговодство.

Член 213

Даноците, освен данокот по одбивање и данокот на вкупниот приход на граѓаните, се плаќаат тримесечно во еднакви рати, ако со овој закон не е поинаку определено.

Данокот на вкупниот приход на граѓаните се плаќа во рок од 30 дена од денот на доставувањето на решението за облог со данок.

Општината може, за малите износи на даноците да пропише да се плаќаат одеднаш или во две рати.

Член 214

Даноците, освен данокот по одбивање и данокот на вкупниот приход на граѓаните, стасува за плаќање секој први ден во тримесечјето, доколку со овој закон не е поинаку определено.

Член 215

Стасаните износи на данокот односно аконтацијата на данокот се плаќаат во еднакви рати и тоа: за I-то тримесечје до 15 февруари; за II-то тримесечје до 15 мај; за III-то тримесечје до 15 август и за IV-то тримесечје до 15 ноември.

Член 216

Додека не се изврши облог со даноците што се обложуваат според годишните основици и во годишни паушални износи, освен данокот на вкупниот приход на граѓаните, обврзникот е должен да плаќа аконтација според решението за облог со данок од претходната година, а во роковите предвидени за плаќање на даноците.

Ако личниот доход односно приход на обврзникот суштествено се зголеми односно намали, органот за приходи на општината врз основа на прегледот на работните книги, податоците за примачијата на обврзникот од државните органи, организациите на здружениот труд и други организации за испорачаните стоки и извршените услуги, како и врз основа на други веродостојни податоци, ќе донесе решение за зголемување односно намалување на аконтациите на данокот.

Член 217

По доставувањето на решението за облог со данок, обврзникот е должен да ја исплати разликата меѓу уплатената аконтација и обложениот

данок, во рок од 30 дена од денот на доставувањето на решението.

Член 218

На новиот даночен обврзник на данок од стопанска или нестопанска дејност за кој данокот се утврдува според стварниот доход, органот на општината му ја определува висината на аконтацијата за првата година во висина на аконтацијата на обврзник од иста или слична дејност за таа година.

Доколку аконтацијата на новиот обврзник не може да се утврди според претходниот став, таа ќе се утврди врз основа на тримесечниот промет на неговото работење.

Член 219

По исклучок на членовите 213 и 214, данокот на приходи од имот и имотни права се плаќа во рок од 30 дена од денот на приемот на решението за облог со данок.

Член 220

Обврската за плаќање на данок на наследство и подарок обврзникот е должен да ја плати во рок од 60 дена од денот на правосилноста на првостепеното решение за облог со данок.

Член 221

Обврската за плаќање на данок од стопанска и нестопанска дејност почнува од првиот ден на следниот месец во кој обврзникот почнал со вршење на дејноста, а престанува со завршувањето на месецот во кој престанал да ја врши дејноста.

Член 222

Наплатувањето на даноците го врши органот за приходи на општината кај кого се води задолжението на даночниот обврзник, освен на даноците предвидени во член 211.

Член 223

По барање од обврзникот, во оправдани случаи, органот за приходи на општината може да го одложи плаќањето на стасаниот данок (почек) или тој да се плати во повеќе рати.

Член 224

Ако даночниот обврзник не се придржува за одобрените рати, органот за приходи на општината може решението за одобрување на плаќање во рати да го стави вон сила и да преземе мерки останатиот долг да се наплати одеднаш.

Одобрениот почек не го ослободува обврзникот од плаќање на камата за ненавремено уплатување на данокот.

Органот што го одобрува почекот може обврзникот да го ослободи од плаќање на камата.

Член 225

Наплатата на даноците се врши со чековни уплатници или по пат на чековна книшка.

Обврзниците, кои своето финансиско работење го водат преку жиро-сметка, можат своите даночни обврски да ги платат со налог за плаќање од жиро-сметката.

Обврзниците што плаќаат данок од повремени приходи (данок на наследство и подарок и сл.), а не поседуваат даночна книшка, можат да вршат уплата на данокот по пат на општа уплатница.

Се овластува републичкиот секретар за финансии да го пропише начинот на плаќање на обврските со чековни уплатници или чековни книшки.

Член 226

Даноците се плаќаат во пари.

Даноците можат да се плаќаат и со стасани обврзници од заеми издадени од Федерацијата, Републиката и општините. При плаќањето на даноците со обврзници се дава намалување на данокот од 6% од номиналната вредност на обврзниците.

Републичкиот секретар за финансии, за начинот на плаќањето на даноците, во смисла на претходниот став, може да донесе поблиски прописи.

По исклучок, органот за приходи на општината, по претходна согласност од надлежниот совет на општината, може од граѓаните и граѓанско-правните лица да прима и земјиште за отплатување на стасаниот данок.

Висината на прометната вредност на земјиштето се утврдува според прописите за експропријација.

Член 227

Пренесувањето на обврската за плаќање на даноци со договор на друго лице не го обврзува органот за приходи во одложувањето и наплатата на даноците.

Лицето што со договор врз себе примило обврска за плаќање на данок солидарно одговара со обврзникот за наплатата на даноците.

Член 228

Државните органи и установи, организациите на здружениот труд и други организации како и лицата што извршиле наплата на даноците при исплатата на сметките на обврзниците, должни се наплатениот данок да го уплатат на определената сметка на приходите во рок од седум дена од денот на наплатата на данокот.

Член 229

На износот на данокот кој не е платен во пропишаниот рок, освен даноците што се плаќаат по одбивање, се плаќа камата по стапка од 12% годишно.

На износот на данокот односно аконтацијата на данокот што ќе се плати пред рокот на стасаноста се дава 10% намалување од стасаниот данок — аконтација на данокот.

7. Присилна наплата на даноците

Член 230

Од даночниот обврзник кој стасаниот данок не го платил во пропишаниот рок, наплатата ќе се изврши по присилен пат.

Член 231

Постапката за присилна наплата на данокот на движен имот ја спроведува надлежниот орган за приходи на општината кај кого се врши облогот.

Ако присилната наплата треба да се изврши од предмети што се наоѓаат на подрачјето на друга општина, постапката ја води, по барање од органот кај кого се води задолжението на обврзникот, органот за приходи на таа општина.

Присилната наплата од побарувањата на обврзникот ја спроведува органот за приходи на општината кај кого се води долгот на обврзникот.

Член 232

Присилната наплата на даноците се врши од целокупниот имот, приходите и побарувањата на обврзникот, освен од имотот, приходите и побарувањата кои со овој закон се изземени од присилна наплата.

Органот кој ја врши присилната наплата може да го попише целокупниот движен имот што ќе го најде во деловната просторија и станот на обврзникот на данокот, освен ако постојат докази или ако од околностите несомнено произлегува дека движните предмети не се сопственост на обврзникот.

Присилната наплата на даноците може да се изврши од имотот и од приходите на сите членови на домаќинството што живееле во заедничко домаќинство со даночниот обврзник од земјоделска, стопанска и нестопанска дејност во времето кога се остварени приходите на кои се однесува должниот данок.

Член 233

Присилната наплата се состои од попис со процена и продажба на имотот.

Пред пристапувањето кон присилна наплата на данокот, органот за приходи на општината е должен да му достави опомена на обврзникот.

Попис со процена на имотот се врши врз основа на решението за присилна наплата, а продажбата на имотот не може да се изврши пред да поминат осум дена од извршениот попис со процената.

По исклучок, ако се попишуваат односно продаваат стоки подложни на расипување, овие дејства можат да се вршат и во рокови пократки од осум дена.

Член 234

Трошоците на присилната наплата паѓаат на товар на обврзникот.

Ако извршените дејства од присилната наплата се стават во сила, поради приговор или жалба на обврзникот, трошоците на присилната наплата паѓаат на товар на органот на чие барање е покрената постапката.

Член 235

Присилната наплата на данокот се запира кога обврзникот ќе го исплати должниот данок со каматата и трошоците или кога долгот на друг начин ќе грестане.

Член 236

Решението за присилна наплата од движиот имот му се доставува лично на обврзникот.

Во решението за присилна наплата, покрај другото, мора да бидат искажани видот и висината на долгот; времето за кое се однесува долгот; износите на каматата и налог на должникот на данокот, во рок од 8 дена од денот на приемот на решението да го плати долгот, под закана на присилна продажба на движиот имот.

Член 237

Во постапката за присилна наплата може да се поднесе жалба и против поединечните дејствија.

Жалба против решението за присилна наплата, како и против поединечните дејствија во постапката за присилна наплата (пописот, процената, продажбата и сл.), може да се изјави во рок од 8 дена од доставувањето на решението односно од извршувањето на поединечните дејствија.

Во жалбата обврзникот не може да истакнува околности што можат да ги истакне во постапката за обложување.

Член 238

Движиот имот на даночниот обврзник се попишува по следниот редослед:

- 1) готови пари;
- 2) средства на жиро-сметката;
- 3) обврзници од заем и други вредносни хартии; ако се стасани за наплата или ако можат да се ексконтираат;
- 4) накит и други скапоцености;
- 5) други движни предмети, и тоа првенствено оние што можат лесно да се продадат.

Даночниот обврзник може да понуди редослед по кој ќе се изврши пописот на движиот имот.

Органот за приходи на општината е должен да ја усвои понудата на обврзникот за редоследот на пописот на движиот имот, ако на тој начин не се отежнува навремената наплата на данокот.

Член 239

Попишувањето и продажбата на движеностите ги врши извршителот или друг работник на општинското собрание (во натамошниот текст: извршител) врз основа на решението за присилна наплата.

Член 240

Пред пристапувањето кон попишување, извршителот е должен да го повика обврзникот да го плати должниот износ, каматата и износот на до-

тоагните трошоци. Ако обврзникот тоа не го стори, ќе се пристапи кон попишување на неговиот движен имот.

Член 241

Доколку обврзникот не сака сам да ги отвори просториите и да ги покаже предметите во станот, извршителот е овластен да ги отвори затворените простории, мебелот и другите предмети за да може да изврши попис.

Ако се претпоставува дека движни предмети што се погодни за попис се скриени кај обврзникот или кај друго лице, извршителот ќе ги покажи да ги предадат, а доколку не постапат според поканата, ќе им се изврши личен претрес.

Дејствијата од ставовите 1 и 2 на овој член извршителот ќе ги преземе само во случај кога присилната наплата не може да се изврши на друг начин и ако има посебно решение од органот за приходи на општината, со кое се одредува извршување на овие дејствија за секој случај посебно. Овие дејствија можат да се преземат само во присуство на двајца полнолетни граѓани (сведоци).

Претрес на женски лица може да изврши само полнолетно женско лице, во прв ред работник на општината, а ако такво нема претресот ќе го изврши и секое друго женско лице што ќе го повика извршителот.

Член 242

Попишувањето на движни предмети се врши во присуство на обврзникот односно старешината на домаќинството или некој од полнолетните членови на домаќинството и еден сведок, а ако обврзникот е правно лице, пописот се врши во присуство на неговиот застапник и еден сведок. Ако нема претставник на обврзникот, пописот се врши во присуство на двајца сведоци што ќе ги повика извршителот и тоа ќе го констатира во записникот.

Член 243

Ако пописот не е извршен во присуство на обврзникот односно неговиот застапник, на вратата на станот, односно деловната просторија на обврзникот, извршителот ќе залепи известие за извршениот попис со назначување на местото каде обврзникот може да го види записникот. Ова ќе се внесе во записникот.

Член 244

Ако движените предмети на обврзникот се попишани порано поради административна или судска наплата, попис на тие движни предмети (повторен попис) се спроведува со ставање забелешка на првиот записник за попис. Ако поранешниот попис е извршен од страна на судот, по барање од надлежниот орган на општината, судот во својот записник за попис ќе внесе забелешка за повторниот попис.

За повторниот попис се известува обврзникот.

Член 245

Истовремено со попишувањето се врши и процена на попишаните движни предмети.

Процената, по правило, ја врши извршителот. Тој, во посложени случаи, може да повика и друг проценител. По барање од обврзникот, извршителот е должен да повика проценител, но не е должен да го прифати лицето што го предлага обврзникот.

Член 246

Ако трето лице истакне свое право над попишаните движни предмети или ако обврзникот изјави дека над попишаните движни предмети има право трето лице, тоа ќе се констатира во записникот за попис.

Член 247

Кога обврзникот изјави дека на одделни попишани предмети има некое право трето лице извршителот е должен за попишувањето на тие пред-

мети да го извести третото лице, како и да го упати дека во рок од осум дена од денот на известувањето може да поднесе тужба (излучна тужба). Ако тоа лице во тој рок не поднесе доказ дека поднело тужба, постапката за присилно наплатување ќе продолжи како да немало приговор.

Ако лицето од претходниот став било присутно на пописот, се известува усно, кое се констатира во записникот.

Со поднесувањето на доказ за поднесена тужба се одлага продажбата на попишаните предмети за кои е поднесена тужбата, до окончавањето на спорот.

Во оправдани случаи, органот за приходи може да ја одложи продажбата на предметите и кога тужбата е поднесена по истекот на рокот од претходниот став, но најмногу за пет дена.

Ако попишаните предмети се продадат пред истекот на рокот од осум дена, а поради тоа третото лице биде оштетено, тоа има право на надоместување на претрпената штета.

Член 248

За извршениот попис на движниот имот извршителот е должен да води записник во кој се внесуваат сите потребни податоци и поединости што се случиле во текот на пописот.

Записникот за извршениот попис го потпишува извршителот, обврзникот односно неговиот застапник, присутните сведоци, проценителот и припадникот на јавната безбедност, ако се присутни.

Неписмените лица што учествуваат во извршувањето наместо потпис ставаат отисок на десниот палец. На овие лица записникот ќе им се прочита и објасни. Ова ќе се внесе во записникот.

Ако обврзникот односно неговиот застапник одбие да го потпише записникот, извршителот тоа ќе го констатира во записникот.

Член 249

Попишаните движни предмети му се оставаат на чување на даночниот обврзник.

По исклучок, при постоење на основано сомневање дека даночниот обврзник ќе ги отуѓи попишаните движни предмети, органот за приходи на општината предметите може да ги земе на чување или да ги даде на чување на друго лице.

Член 250

Кога попишаните движни предмети му се предадени на чување на друго лице, тоа приемот го потврдува во записникот за попис, а ако се оставени на чување на обврзникот, ќе се констатира во записникот.

Член 251

Ако е спроведен дополнителен попис, поради тоа што обврзникот порано попишаните движни предмети ги продал, дополнително попишаните движни предмети се предаваат на чување на друго лице.

Попишаните готови пари се уплатуваат на име отплата на долгот, а вредносните хартии и драгоценостите му се одземаат на обврзникот и се предаваат на чување на органот за приходи на општината, банката, или штедилницата, а на обврзникот му се издава потврда за одземањето на тие предмети.

Член 252

Ако обврзникот запленил предмети ги отуѓи, уништи или оштети, органот за приходи на општината е должен да поднесе кривична пријава, а за наплатувањето на долгот ќе се изврши нов попис без одделно решение.

Трошоците околу кривичната пријава и новото попишување ги поднесува обврзникот.

Член 253

Важноста на пописот престанува ако присилната продажба не се изврши во рок од три месеци од денот на пописот односно од денот на со-

општувањето на одлуката по жалбата односно по доставувањето на правосилната пресуда.

Член 254

Предмет на присилна наплата на данокот не може да биде:

1. облеката, обувките, постелнината, садовите и шпоретот што му се неопходно потребни на обврзникот и на членовите на неговото домаќинство;
 2. креветите односно леглата, како и најпотребниот мебел на обврзникот и членовите на неговото домаќинство;
 3. научните книги и средствата што му се неопходно потребни на обврзникот и на членовите на неговото домаќинство;
 4. храната и огребот за 4 месеци за обврзникот и членовите на неговото домаќинство;
 5. побарувањата по основ на осигурување;
 6. примањата по основ на инвалиднина и додаток на деца;
 7. две третини од нето личниот доход и од пензијата;
 8. имотот на малолетниците во обем кој обезбедува приходи нужни за нивното издржување;
 9. дневници, патни трошоци и слично;
 10. стипендиите и наградите на учениците во стопанството;
 11. надоместокот за работа на осудените лица во казнено-поправните установи;
 12. примањата на војниците;
 13. примањата по основ на законско издржување;
 14. штедните влогови;
 15. најнужниот алат и една машина за вршење на стопанската дејност на обврзникот; и
 16. еден пар запрежен добиток, пет овци, или една крава односно биволица на земјоделците.
- Предметите под точките 3, 15 и 16 од претходниот став можат да бидат предмет на присилна наплата во смисла на членот 26 од овој закон.

Член 255

Присилната продажба, по правило, се врши со јавно наддавање.

Со попишаните движни предмети, чиј промет не е слободен (злато, девизи и др.), се постапува според прописите за промет со тие предмети.

Член 256

Обврзникот може по претходно писмено овластување од органот за приходи на општината да ги продаде попишаните предмети ако примените пари ги даде за отплатување на долгот, каматите и трошоците.

Член 257

Јавно наддавање се закажува со оглас. Огласот за јавно наддавање ги содржи:

- а) презимето, името и адресата на обврзникот;
- б) износот на долгот, каматата и трошоците;
- в) времето и местото на јавното наддавање;
- г) списокот на попишаните предмети што ќе бидат изложени на јавното наддавање со опис и означување на проценетата вредност и назначување на местото каде можат да се видат;
- д) забелешка дека купопродажната цена мора да се положи на јавното наддавање и дека продажбата нема да се изврши ако не се постигне половината од утврдената цена.

Член 258

Времето и местото на продажбата ги определува органот за приходи на општината, водејќи сметка за можностите за поповолна продажба на попишаните движни предмети.

Член 259

Огласот за јавно наддавање му се доставува на обврзникот најмалку пет дена пред извршувањето на јавното наддавање.

Огласот се објавува со истакнување на табла или на друг вообичаен начин во општината на чие

подрачје се врши јавното наддавање. Објавување-то може да се изврши и на други места и да се достави до организациите на здружениот труд и други организации за кои се смета дека ќе се појават како купувачи.

Органот за приходи на општината може огласот за јавно наддавање да го објави и во печатот.

Член 260

Трошоците за пренос на попишаните предмети до местото на јавното наддавање паѓаат на товар на обврзникот.

Член 261

Кон јавното наддавање се пристапува доколку се јават најмалку двајца понудувачи.

На јавното наддавање не може да учествува обврзникот, член на неговото домаќинство, застапникот на правното лице, како и работниците што учествувале во постапката при пописот и продажбата.

Член 262

Попишаните движни предмети се изложуваат за јавно наддавање одделно, почнувајќи од цената која е утврдена при процената, при што купувачите ќе се повикаат да понудат поголема цена.

Продажбата на повеќе разновидни движни предмети по заедничка цена (групна продажба) може да се изврши само со согласност на обврзникот.

Ако ни еден понудувач не понуди цена што е утврдена со процената, попишаните движни предмети ќе се продадат по пониска цена, но не помала од половината на вредноста утврдена со процената.

Член 263

Купувачот е должен купопродажната цена да ја положи веднаш. Ако тоа не го стори, јавното наддавање продолжува како понудата да не била дадена.

Купувачот е должен на лице место да ги преземе купените движни предмети.

Член 264

Кога се изложени на продажба повеќе предмети, јавното наддавање се прекинува штом ќе се постигне износот од продадените движни предмети со кои се покриваат долгот, каматата и трошоците. Другите предмети му се враќаат на обврзникот.

Член 265

За текот на јавното наддавање извршителот води записник. Во записникот се наведува времето и местото на јавното наддавање, иминијата на понудувачите и износите на понудите, иминијата на купувачите и постигнатата продажна цена.

Член 266

Ако за некои од попишаните предмети на првото наддавање не се постигне ни половина од проценетата вредност, ќе се закаже второ јавно наддавање на кое продажбата ќе се изврши без оглед на висината на постигнатата цена.

Член 267

Ако првото јавно наддавање било безуспешно, поради немање на купувачи или поради ниски понуди, органот за приходи на општината може, наместо да определи второ јавно наддавање, да донесе решение продажбата да се изврши преку посебна комисија од три члена што ќе ја определи тој.

Комисијата може да определи продажбата да се изврши непосредно преку комисионен дуќан во истото или друго место, или на друг погоден начин.

Продажбата преку комисија не може да се изврши по цена помала од половината на проценетата вредност на предметите.

За продажбата што е извршена комисијски се составува посебен записник, во кој се внесуваат податоци за извршената продажба и за направените трошоци.

Записникот го потпишуваат членовите на комисијата и купувачот, односно претставникот на комисиониот дуќан, ако продажбата е извршена преку него.

Член 268

Трошоците за извршениот попис изнесуваат 1% од износот на главниот долг и каматата.

На име трошоци за јавно наддавање се плаќа 1% од износот на главниот долг и каматата.

Покрај трошоците од претходните ставови, обврзникот ги плаќа и трошоците за секој излез на извршителот во врска со пописот и продажбата. Износот на тие трошоци ги определува општината.

Сите други трошоци (трошоците за чување и превоз на предмети и сл.) ги плаќа обврзникот во стварниот износ.

На проценителите и сведоците им следува надоместок од час на товар на обврзникот. Висината на надоместокот ја определува општината.

На чуварот му припаѓа надоместок за трошоците во врска со чувањето на продадените предмети во висина на стварните трошоци (за пренесување до местото на чување, исхрана на добитокот и други, како и награда за чувањето) во висина што ја определува надлежниот орган за приходи на општината. Наградата за чување не може да изнесува повеќе од 2% од проценетата вредност на попишаниот добиток, ниту повеќе од 1% од проценетата вредност на попишаните други предмети.

Член 269

Од вкупно наплатените обврски по присилен пат, прво се намируваат трошоците на присилната наплата, потоа каматата и, најпосле, должниот данок и паричните казни.

Член 270

Органот за приходи на општината има право да изврши наплатување на данокот од побарувањата на обврзникот од други лица, и да стави забрана на личните доходи од работен однос.

Извршувањето од побарувањата и од личниот доход на обврзникот се спроведува врз основа на решение за присилна наплата, со кое на обврзникот му се забранува да располага со тие побарувања, а на неговиот должник му се налага исплатувањето да го изврши на органот за приходи на општината.

Ако должникот на обврзникот не постапи по решението со кое е определена присилна наплата, наплатата од него ќе се изврши присилно.

Кога побарувањата на даночниот обврзник треба да се наплатат од организациите на здружен труд, државни органи и други организации, а тие не постапат по решението во смисла на став 2 од овој член, органот за приходи ќе ја извести Службата на општественото книговодство, која е должна да го изврши решението.

Член 271

Решението со кое на обврзникот му се забранува да располага со побарувањата, му се доставува на неговиот должник.

Должникот на обврзникот може, во рок од осум дена од денот на приемот на решението, до органот за приходи на општината да поднесе приговор дека долгот не постои, дека долгот е условен, дека не стасал за наплатување, како и други приговори.

Член 272

Ако обврзникот е на служба кај лице кое ужива дипломатски имунитет, забраната на неговите примања се бара преку Државниот секретаријат за надворешни работи.

Член 273

Кога должникот на обврзникот не ставил никакво приговор, органот за приходи на општината има право од него непосредно да изврши наплатување на побарувањата според одредбите на овој закон.

Ако должникот на обврзникот поднел приговор со кој се оспорува извршувањето на решението, органот за приходи на општината е должен по спорното прашање да поднесе тужба до судот.

Ако судот ја уважи тужбата во целина, а меѓувремено должникот ја намирал својата обврска спрема даночниот обврзник, должникот во висина на својата обврска солидарно одговара со даночниот обврзник.

Одредбата од претходниот став не се применува ако даночниот обврзник меѓувремено ја намира својата обврска.

Член 274

На даночните обврзници ќе им се забрани да располагаат со своите побарувања по следниот ред:

1. побарувања од банка или штедилница; и
2. побарувања од други лица.

Член 275

Ако органот за приходи на општината најде дека постои опасност обврзникот да ја спречи наплатата на обврските, може со решение да определи спроведување на мерки за нејзиното обезбедување. Решението мора да биде образложено и се донесува без претходно известување на обврзникот.

Против решението од претходниот став обврзникот може да поднесе жалба во рок од 15 дена.

Член 276

Ако постои основано сомневање дека обврзникот ќе ја попречи наплатата на уште нестасаните даноци, можат да се преземат мерки за обезбедување на наплатата.

Мерките за обезбедување на наплатата се состојат во полис на движниот имот, забрана на располагање со побарувањата на обврзникот, одземање на движни предмети и предбележано заложно право на недвижности.

Трошоците за постапката за обезбедување на плаќање на нестасани обврски нема да се наплатат од обврзникот ако тие побарувања бидат исплатени во рокот на стасаноста.

Во постапката за обезбедување на плаќање на нестасаните обврски сходно се применуваат одредбите на овој закон за присилна наплата.

Член 277

Присилната наплата на данокот од недвижен имот на обврзникот ја врши судот, по барање на органот за приходи на општината.

Судот е должен да постапи по барањето од претходниот став во рок од 90 дена.

Органот за приходи на општината може на судот да му ги предложи сите видови за извршување на наплатата од недвижности (присилна управа и присилна продажба) и тоа поединечно по одделни делови на недвижности, или од сите недвижности на обврзникот.

Член 278

По барање од органот за приходи на општината, органите за јавна безбедност се должни да укажат помош при извршувањето на присилната наплата.

Укажаната помош од претходниот став се констатира во записникот.

Член 279

Постапката за присилна наплата не може да се врши ноќе, во недела, како и во денови на државни празници.

8. Евидентирање на сметките на обврзниците од продадени стоки и извршени услуги

Член 280

Даночните обврзници, кога остваруваат приходи од организации на здружен труд и други организации, од државни органи и од приватно-

правни лица, за испорачани стоки и извршени услуги, како и кога остваруваат приходи од имот, должни се, пред да поднесат сметка односно потврда заради наплата на тие сметки, да ги поднесат до надлежниот орган за приходи на општината во која се задолжуваат со данок заради евидентирање. Ако даночниот обврзник не ги платил стасаните обврски, органот за приходи на општината ќе стави на сметката односно на потврдата налог до исплатителот, при исплатата да го запре стасаниот данок.

На лицата што се во работен однос, а остваруваат приходи од други организации на здружен труд, државни органи и приватно-правни лица, исплатата на тие приходи се врши преку исплатната благајна каде што лицето е во постојан работен однос.

Се овластува републичкиот секретар за финансии да донесе:

— поблиски прописи за начинот на евидентирање на сметките односно потврдите и за наплатата на стасаниот данок, како и за начинот на исплатата според став 1 и 2 на овој член.

9. Отпишување на должни даноци

Член 281

Должниот данок кој не може да се наплати по присилен пат се отпишува како ненаплатив.

Должниот данок се смета како ненаплатив:

1) ако обврзникот умрел или се иселил во непознато место, а не оставил движен или недвижен имот од кој би можел данокот да се наплати. Ако иселениот обврзник се врати или се дознае неговиот престој, тој повторно се задолжува со отпишаниот данок, доколку не настапила застареност на правото за наплатување на данокот;

2) ако по присилната наплата, која секоја година се вршела без успех, должниот данок не може да се наплати ни по третата година од денот на стасаноста. Со исклучок, данокот може да се отпише и пред истекот на третата година, ако при присилна наплата се утврди дека нема изгледи за неговата наплата во догледно време.

Не се смета за ненаплатив и не може да се отпише должен данок за кој постои емство според одредбите на овој закон;

3) ако со извршувањето на наплатата на данокот би се довело во прашање нужното издржување на обврзникот и на членовите на неговото домаќинство, како и на лицата што по законот е должен да ги издржува, надлежниот совет на општината може да одлучи должниот данок во целина или делумно да се отпише.

Член 282

На даночните обврзници ќе им се отпише обложениот данок за тековната година ако примаат постојана социјална помош од општината.

10. Враќање на повеќе или погрешно уплатен данок

Член 283

Враќањето на повеќе или на погрешно уплатен данок го врши, по барање од обврзникот, органот за приходи на општината.

Ако барањето се усвои, решението ѝ се доставува на Службата на општественото книговодство кај која се водат приходите на општината.

Враќањето се врши од оној вид даноци од кој на сметката на обврзникот се појавува вишокот.

11. Емство

Член 284

Ако данокот не можел да се наплати од имотот на обврзникот, наплатата ќе се изврши од имотот на членовите на неговото домаќинство.

Ако даночниот обврзник, за да ја одбегне обврската за плаќање на данокот, го отуѓил имотот со правна работа во полза на лицата што не се членови на неговото домаќинство, органот за приходи на општината може таквата правна работа да ја побива пред судот, доколку купувачот знаел за таквата намера на обврзникот.

За наплатата на данокот кој се плаќа по пат на запирање емчи исплатителот.

Член 285

Општината може да пропише одобриението за вршење на одделни запаетчиски дејности, угостителска дејност, превозничка дејност, како и други стопански дејности да му се издаде на граѓанин под услов еден или повеќе граѓани да дадат писмена изјава со која емчат за исплатата на неговите даночни обврски.

Со прописот од став 1 на овој член може да се предвиди емството да се однесува на целиот имот или само на определен дел од имотот на емецот, како и извршувањето на обврските на емецот да се обезбедува со залог или на друг начин.

Член 286

Ако повеќе лица остваруваат лични доходи со заедничко вршење на стопанска дејност односно со заедничко вршење на нестопански дејности, присилната наплата на данокот кој отплаќа на одделен обврзник може да се врши од целокупниот имот со кој таквата заедничка дејност се врши.

Член 287

Републиката и општината имаат првенствено право на наплата на данокот, каматата, трошоците за присилно извршување и паричните казни од приходите и од имотот на обврзникот.

Член 288

Сопствениците на товарни друмски моторни и приклучни возила, како и на комби-возила, должни се при регистрацијата на возилото, односно при продолжување важноста на регистрацијата, да му поднесат на органот надлежен за регистрација доказ дека ги исплатиле сите стасани даноци.

Без доказот за платениот стасан данок од став 1 на овој член не може да се изврши регистрација на возилото ниту продолжување важноста на регистрацијата.

Член 289

Граѓаните што отуѓуваат или стекнуваат недвижен имот се должни, при заверувањето на договорот за пренос на имотот кај надлежниот орган, да поднесат доказ за платениот стасан данок.

При поднесувањето на барањето до судот за пренос на недвижности по основ на порамнување кај судот, како и по одлука на судот врз основа на признание на поранешниот сопственик за продажба на недвижноста, граѓаните од кои по тие основи се врши пренос на недвижности како и граѓаните врз кои се врши тој пренос, должни се да поднесат доказ за платениот стасан данок.

Без доказ за платен стасан данок во смисла на ст. 1 и 2 од овој член, не може да се изврши заверување на договор односно не може да се врати пресудата за пренос на недвижноста односно не може да се изврши пренос на недвижниот имот во јавните книги.

За граѓаните што се здобиваат со недвижен имот на подрачјето на општината на која немаат живеалиште, органот односно судот што ќе изврши заверување на договорот за пренос на имотот, како и судот кај кого е извршен преносот на недвижноста во смисла на став 2 од овој член, должен е еден примерок од договорот односно од одлуката на судот да му достави на органот за приходи на општината на чија територија е живеалиштето на лицето на кое се врши преносот на недвижноста и тоа во рок од 30 дена од денот на заверувањето на договорот односно од денот на

донесувањето на одлуката на судот, врз основа на која се врши преносот на сопственоста на недвижноста.

За граѓаните што ќе изградат станбена зграда или друг градежен објект на подрачјето на општината на која немаат живеалиште, органот на таа општина што го издал одобриението за употреба на изградената станбена зграда односно објект е должен еден примерок од одобриението да му достави на органот за приходи на општината на чие подрачје е живеалиштето на лицето на кое му е издадено одобрение за употреба на зградата односно објектот.

Член 290

Даночниот обврзник на данок од стопански дејности кој отуѓува машини, уреди или друг инвентар што му служи за вршење на дејноста или го отуѓува дуќанот во целина, должен е да ги намира претходно свсите обврски за плаќање на данокот.

Ако новиот сопственик го преземе имотот од став 1 на овој член, а стасаниот данок не е платен, за наплата на данокот солидарно емчи со обврзникот до висината на вредноста на преземениот имот.

12. Застареност

Член 291

Правото на облог со данок, како и правото на поведување на административно-казнена постапка поради повреда на одредбите на овој закон, застарува за пет години, по истекот на годината во која е извршена повредата на одредбите на овој закон.

Правото на општествено-политичката заедница за наплата на данокот, како и правото за наплата на каматата за присилно извршување и на паричните казни поради повреда на одредбите на овој закон, застарува за пет години по истекот на годината во која требало да се изврши наплатата.

Правото на обврзникот на данокот на враќање на неправилно или на повеќе наплатените износи на име данок, камата, трошоци за присилно извршување на парични казни застарува за пет години, по истекот на годината во која е извршена наплатата.

Член 292

Текот на застареноста на правото за облог со данок се прекинува со секое службено дејствие на органот за приходи на општината заради облог со данок, како и правото на обнова на постапката што му е ставено до знаење на обврзникот на данокот.

Текот на застареноста на правото на наплата на данокот, каматата, трошоците за присилно извршување, паричните казни, се прекинува со секое службено дејствие на органот за приходи на општината извршено заради наплата, што му е ставено до знаење на обврзникот на тие обврски.

Текот на застареноста на правото на враќање на неправилно или повеќе наплатениот данок, каматите, трошоците за присилно извршување и паричните казни се прекинува со секое дејствие на обврзникот односно на казнетото лице, преземено кај надлежниот орган заради враќање.

По секој прекин на текот на застареноста настапува нов тек на застареност.

Во секој случај, застареноста настапува по истекот на 10 години од денот кога за првпат почнала да тече.

Член 293

Одредбите на Законот за застареноста на побарувањата, доколку не се во спротивност со овој закон, важат и за застареноста на правото на облог и наплата на даноците.

13. Книжење на даноците

Член 294

Даноците според овој закон се книжат според начелото на двојно книжење по пат на копирање, а според пропишаниот сметковен план.

Член 295

Се овластува републичкиот секретар за финансии да донесе поблиски прописи за книжењето на даноците, како и за сметководниот план на книжење на даноците на граѓаните.

14. Казнени одредби**Член 296**

Даночниот обврзник граѓанинот или приватно правното лице ќе се казни за прекршок со парична казна од 500 до 10.000 динари:

1) ако по покана од надлежниот орган за приходи на општината не ги поднесе во определениот рок податоците потребни за облог со данок, кои врз основа на одредбите на овој закон, е должен да ги поднесе надвор од податоците поднесени во пријавата;

2) ако не дозволи преглед на работните книги и на работните простории или ако му пречи на надлежниот орган за приходи на општината при извршувањето на прегледот на работните книги и на работните простории со цел за собирање податоци потребни за облог со данок;

3) ако не води или неуредно и неточно ги води работните книги што е должен да ги води, или не издава признаници;

4) ако во пропишаниот рок не го пријави почетокот на вршењето на дејноста од која остварува доход односно приход подложен на данок, или ако го пропишаниот рок не го пријави приходот и имотот подложни на данок;

5) ако во пропишаниот рок не ги пријави настанатите услови за престанување на дадените даночни ослободувања, олеснување или намалување;

6) ако даде неточна изјава според член 186, став 1 на овој закон, или ако не го поднесе доказот од став 2 на овој член, а започне да ја врши дејноста за чие вршење односно чија промена на седиштето бил потребно одобрение; и

7) ако одбегнува плаќање на обложениот односно утврдениот данок и не ја намира својата обврска во рок од 6 месеци од денот на стасаноста за плаќање, под услов во тој рок да се преземени без успех мерки за присилна наплата.

Покрај паричната казна за прекршоците од точка 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 од став 1 на овој член, на сторителот може да му се изрече и заштитна мерка одземање на дозволата за вршење на самостојна дејност во траење до пет години.

Член 297

За прекршоците од член 296, став 1, точка 1 до 4 на овој закон, овластеното лице на надлежниот орган за приходи на општината може да му изрече на сторителот на прекршокот, на лице место, парична казна во најнискиот износ определен во ст. 1 на овој член.

Член 298

Ако овластеното лице на органот за приходи на општината не му изрече парична казна на самото место на сторителот на прекршокот во смисла на членот 297 од овој закон, или ако сторителот на тие прекршоци одбие да ја плати така изречената казна, постапката по тие прекршоци во прв степен ја води органот за приходи на општината.

По жалбата против првостепеното решение решава Републичкиот секретаријат за финансии.

Член 299

Одредбите на Законот за прекршоци ќе се применуваат во сè, доколку со овој закон не е поинаку определено.

Член 300

Даночниот обврзник на кој, врз основа на работните книги, сметките за испорака на стоки и за извршените услуги што е должен да ги еви-

дентира, или на друг начин, ќе му се утврди дека пријавил личен доход односно приход во помал износ отколку што тој фактички изнесува или дека не го пријавил приходот односно имотот, и ако износот на данокот што отпаѓа на непријавениот личен доход, приход односно имот не повлекува кривична одговорност за даночно затајување, ќе се казни за прекршок со парична казна до петкратен износ на данокот кој отпаѓа на помалку пријавениот доход односно приход или на помалку пријавениот имот.

Покрај паричната казна од став 1 на овој член, на обврзникот може да му се изрече и заштитна мерка одземање на дозволата за вршење на самостојна дејност, во траење до пет години.

Член 301

Со парична казна до петкратен износ на неплатениот данок по одбивање, ќе се казни за стопански престап организацијата на здружениот труд или друга организација која самостојно остварува доход, ако при исплатата на личниот доход, од кој се пресметува и се плаќа данок според одредбите на овој закон, не го пресмета и не го уплати соодветниот износ на данокот со намера да го одбегне неговото плаќање.

Со парична казна од 300 до 3.000 динари ќе се казни за стопански престап од став 1 на овој член и лицето што е одговорно за пресметување на данокот по одбивање.

Член 302

Со парична казна до петкратен износ на неплатениот данок ќе се казни за прекршок граѓанинот што самостојно врши дејност со личен труд, кој користи дополнителен труд од други лица, ако стори прекршок од член 301, став 1 на овој закон, како и даночниот обврзник кој според одредбите на овој закон е должен сам да го пресмета и да го уплати данокот во рокот определен со овој закон.

Член 303

Со парична казна од 300 до 3.000 динари ќе се казни за прекршок одговорното лице на државен орган, ако стори прекршок од член 301 став 1 на овој закон.

Член 304

Организацијата на здружен труд или друга организација и приватноправно лице ќе се казнат за прекршок со парична казна од 1.000 до 50.000 динари ако на органот за приходи на општината не му дадат, во определениот рок, податоци за облог со данок на граѓаните за кои, врз основа на овој закон, се должни да му ги достават.

Со парична казна од став 1 на овој член ќе се казни организацијата на здружен труд или друга организација и приватноправно лице, ако извршат исплата на надоместок на граѓанин за испорачани стоки и извршени услуги по сметка што не е претходно евидентирана кај органот за приходи на општината или ако по налог на тој орган не го запрат и не го уплатат данокот.

Организацијата на здружен труд или друга организација и приватноправно лице ќе се казнат за прекршок со парична казна од 1.000 до 30.000 динари, ако по барање од органот за приходи на општината, не дозволи преглед на своите книги заради утврдување на личните доходи и приходи на даночниот обврзник.

За прекршокот од ст. 1 и 2 на овој член ќе се казни со парична казна од 300 до 3.000 динари и одговорното лице во државниот орган, организацијата на здружениот труд или друга организација и приватноправното лице.

Член 305

Организацијата на здружениот труд, друга организација или приватноправно лице ќе се казни за прекршок со парична казна до 30.000 динари ако данокот по одбивање го уплати во полза на друга општествено-политичка заедница, а не во полза на онаа на која тој данок и припаѓа.

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 200 до 3.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружениот труд или во друга организација.

Член 306

Со парична казна од 300 до 3.000 динари ќе се казни за прекршок одговорното лице во државен орган:

1. ако издаде одобрение за вршење на стопанска дејност без претходно да земе изјава од граѓанинот дека вршел дотогаш дејност, односно доказ за намирени пристигнати даноци;

2. ако во определениот рок не достави до органот за приходи на општината список на земјоделските домаќинства со пресметан катастарски приход односно список на обврзниците на придонесите;

3. ако завери пренос на сопственост на недвижност без доказ за платен данок; и

4. ако регистрира или продолжи регистрација на моторно возило без доказ дека се платени станите даноци.

Член 307

Со парична казна од 300 до 3.000 динари ќе се казни за прекршок одговорното лице во органот за приходи на општината:

1) ако во определениот рок не издаде општ односно индивидуален повик за поднесување на даночни пријави за облог;

2) ако не го изврши облогот со данок во определениот рок;

3) ако изврши облог со данок на основа на помала од приходот пријавен од обврзникот, односно помал од податоците со кои располага за приходите;

4) ако не ја достави жалбата со сите списи за решавање до второстепениот орган во определениот рок; и

5) ако не постапи по забелешките на второстепениот орган по поништеното првостепено решение.

Член 308

Прекршочната постапка за повреда на одредбите од членовите 296, 300 и 302 ја води органот за приходи на општината.

Против првостепеното решение од став 1 на овој член може да се изјави жалба до Републичкиот секретаријат за финансии.

Член 309

За прекршоците од член 307 на овој закон постапката во прв степен ја води Републичкиот секретаријат за финансии.

XVI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 310

Досегашните трајни и привремени ослободувања од плаќање на придонес односно данок, што беа воспоставени со Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/70) и Законот за придонесите и даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“, бр. 2/69, 14/69, 20/70, 29/70, 32/70, 26/71 и 25/72 година) кои не се предвидени со овој закон, престануваат да важат на 1 јануари 1973 година.

Член 311

По исклучок од член 12 од овој закон, Републиката и општините прописите за стапките на даноците за 1976 година ќе ги донесат најдоцна до 28 февруари 1976 година.

Член 312

Одредбите од член 175 и 177 се применуваат од 1 јануари 1975 година.

По извршеното срамнување со изворниот текст, установено е дека во текстот на Одлуката за Републичкиот стандард за задолжително основно образование, објавена во „Службен весник на СРМ“ број 47/75, се поткраднала грешка поради што се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ СТАНДАРД ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Во член 1, став 1, ред 3, наместо бројката „1967“ треба да стои „1976“.

Број 09-24
12 март 1976 година
Скопје

ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА
КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО
НА СРМ

Обласен дел

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот штембил под назив: „Синдикат на работниците од услужните дејности на Македонија — Синдикална конференција на „Топлификација“ — Скопје“, се огласува за неважен. (779)

Загубениот штембил под назив: „Синдикат на работниците од услужните дејности на Македонија — Синдикална организација при „Топлификација“ — Скопје“, се огласува за неважен. (779)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Работна книшка рег. бр. 8565, серија М. бр. 61423, издадена од Собранието на општината Ресен на име Наумовски Блаже Љупчо, од Болно, Ресен. (946)

Свидетелство за IV година издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Гордана Доцевска, ул. „Г. Гаковик“ бр. 8, Куманово. (947)

Диплома за завршена матура на име Ибраим Исмаили, Гостивар. (2433)

Свидетелство за завршен IV клас, работничка гимназија, издадено од Основното осумгодишно училиште „Ванчо Прке“ — Делчево на име Зафир Миланов Димитровски, с. Звегор, Делчево. (2434)

Ученичка книшка, свидетелства за III и IV година и свидетелство за положен завршен испит, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Зејадин Селимовски, Куманово. (2435)

Ученичка книшка за VII одделение, издадена од Училиштето „Рампо Левката“, Прилеп на име Благоја Николоски, ул. „Ленин“ бр. 79, Прилеп. (2437)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Училиштето „Васил Главинов“ — Т. Велес на име Биљана Димова, ул. „Ленинова“ бр. 2, Т. Велес. (2438)

Свидетелство за VIII одделение на име Благоја Петрески, с. Браилово, Прилеп. (2439)

Свидетелство за III клас, издадено од Гимназијата „М. Ацев“ — Прилеп на име Живко Радески, ул. „Ленин“ бр. 2126, Прилеп. (2440)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Училиштето „Крсте Мисирков“ — Куманово на име Сузана Аризановска, ул. „III Македонска ударна бригада“ бр. 100, Куманово. (2442)

Работна книшка на име Стојан Јовановски, с. Ораше, Т. Велес. (2443)

Свидетелство за положен завршен испит, издадено од Гимназијата „К. Пејчиновиќ“ — Тетово на име Љумтурије Н. Идризи, ул. „105“ бр. 27, Тетово. (2444)

Свидетелство за IV клас на име Риза Ибиши, с. Раковец, Тетово. (2445)

Свидетелство на име Невзат Османи, с. Равен, Гостивар. (2446)

Диплома за завршена матура на име Идриз Идризи, с. Лакавица, Гостивар. (2447)

Свидетелство од I година, издадено од Економското училиште „Моша Пијаде“ — Куманово на име Сталинка Ивановска, ул. „Црни врв“ бр. 8, Прилеп. (2448)

Свидетелство од VIII одделение издадено од Училиштето „Крсте Гаврилоски“ — Прилеп на име Петар Христов Јовановски, ул. „Цане Илиески“ бр. 25а, Прилеп. (2449)

Свидетелство од IV одделение, издадено од с. Бонче на име Вида Пејоска, с. Бонче, Прилеп. (2450)

Ученичка книшка од VI одделение, издадена од Училиштето „К. Гаврилоски“ — Прилеп на име Тода Трајческа, ул. „Крушевска“ бр. 50, Прилеп. (2451)

Свидетелство за III година економско училиште на име Надица Чучукова, ул. „К. Чучук“ бр. 2, Т. Велес. (2452)

Диплома за завршено стопанско училиште, издадена од Стопанското училиште „Коле Неделковски“ — Т. Велес на име Десанка Костова с. Чашка, Т. Велес. (2453)

Свидетелство за IV клас гимназија на име Билал Куртиши, с. Новаке, Тетово. (2454)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Училиштето „Гоце Делчев“ с. Стенче на име Кадишка Михајловска, ул. „Борис Кидрич“ бб, Тетово. (2456)

Здравствена легитимација, на име Сејди Афоре, с. Групчин, Тетово. (2457)

Свидетелство од VIII одделение, издадено од Училиштето „11 Октомври“ — Прилеп на име Соња Конеска, ул. „Егејска“ бр. 29, Прилеп. (2458)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Училиштето „Никола Тесла“ — с. Дупјачани на име Славчо Димчески, с. Десово, Прилеп. (2460)

Свидетелство од VIII одделение, издадено од Училиштето „Стив Наумов“ — с. Бешиште, Прилеп на име Степан Чаплевски, с. Палчиште, Прилеп. (2461)

Индекс бр. 8402, издаден од Шумарскиот факултет на име Блашко Ангеловски, ул. „Народна Револуција“ бр. 12, Куманово. (2462)

Свидетелство од IV одделение на име Есат Абази, с. Оркуше, Гостивар. (2464)

Здравствена легитимација на име Мара Новачевска, с. Буково, Битола. (2465)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Стив Наумов“ — с. Бешиште, Прилеп на име Петра Чокревска, с. Палчиште, Прилеп. (2466)

Свидетелство бр. 215/1 за II клас, издадено од Гимназијата „Моша Пијаде“ — Кр. Паланка на име Иван Величков, ул. „Орде Николов“ — Кр. Паланка. (2467)

Свидетелство од IV одделение на име Марија Илиева, ул. „О. Мартиков“ бр. 3, Т. Велес. (2468)

Диплома за завршено гимназија на име Жико Пановски, ул. „Енгелсова“ бр. 2/III/6, Т. Велес. (2469)

Свидетелство од I година, издадено од ЕМУЦ „Злате Малакоски“ — Гостивар на име Мице Мицевски, нас. „Југохром“ — Јегуновце, Тетово. (2470)

Свидетелство за II година, издадено од Училиштето ЕМУЦ „Злате Малаковски“ — Гостивар на име Мице Мицевски, нас. „Југохром“ — Јегуновце, Тетово. (2471)

Свидетелство за IV клас, издадено од Гимназијата „К. Пејчиновиќ“ — Тетово на име Стојадин Наумовски, ул. „29 ноември“ бр. 15, Тетово. (2472)

Работна книшка на име Душан Даилоски, с. Балиндол, Гостивар. (2473)

Работна книшка бр. 10843/75, на име Ениса III. Дерала, ул. „Борис Кидрич“ бр. 29, Гостивар. (2474)

Свидетелства од I, II, III и IV клас, издадени од Хемиското училиште „Борка Талевски“ — Прилеп на име Риза Крстеска, с. Жван, Демир Хисар. (2477)

Свидетелство за IV година, издадено од Земјоделското училиште „Борис Кидрич“ — Битола на име Слободан Најдовски, с. Кутлешево, Прилеп. (2478)

Свидетелство од IV одделение на име Десанка Ничевска, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 2, Т. Велес. (2479)

Свидетелство за IV одделение на име Казим Зендели, с. Форино, Гостивар. (2481)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „Наум Наумовски — Борче“ — Маџари на име Цане Бошковски, Скопје. (2484)

Здравствени легитимации издадени од Скопје на име Александар и Ана Јордановски, Скопје. (2485)

Ученичка книшка издадена од II одделение, издадена од Основното училиште „26 јули“ — Скопје на име Аднан Селимовски, Скопје. (2486)

Воена книшка издадена од Осиек на име Трајче Секуловски, Скопје. (2487)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Училиштето „Гуро Салај“ — Г. Петров на име Стојан Тодоровски, Скопје. (2488)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Кирил Горчески, Скопје. (2489)

Воена книшка издадена од Осиек на име Метуш Селимов, Скопје. (2490)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Вечерното училиште „Кочо Рацин“ — Скопје на име Џевдет Кока, Скопје. (2491)

Воена книшка издадена од В. П. 7236/5 — Загреб на име Билал Идризи, Скопје. (2492)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Зоран Чубриновски, Скопје. (2493)

Воена книшка издадена од Бихаќ на име Расим Угљенин, Скопје. (2494)

Легитимација за општи комунални инспектор бр. 193, издадена од Месната заедница во Шуто Оризари на име Шабан Илџаз, Скопје. (2495)

Свидетелство за I клас, издадено од ЕМУЦ „Никола Тесла“ — Скопје на име Горѓи Гацевски, Скопје. (2496)

Свидетелство за положен завршен испит, издадено од Периодичното училиште „Перо Наков“ — Куманово на име Никола Маневски, ул. „Ацо Борзански“ бр. 21, Куманово. (2498)

Индекс бр. 4208, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на име Марија Ефремова, Скопје. (2499)

Ученичка книшка за VII одделение, издадена од Основното училиште „Кирил и Методија“ — с. Кучково на име Божидар Георгиевски, Скопје. (2500)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Наум Наумовски — Борче“ — с. Маџари на име Душан Пејиќ, Скопје. (2501)

Свидетелство за положен завршен испит, издадено од Трговското училиште во Скопје на име Душан Пејиќ, Скопје. (2502)

Работна книшка издадена од Скопје на име Расим Сејди, Скопје. (2503)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Лилјана Пајковска, Скопје. (2504)

Работна книшка, серија бр. 23334 рег. бр. 1027, издадена од Скопје на име Здравенка Гадиќ, Скопје. (2506)

Свидетелство за положен завршен испит, издадено од Гимназијата „Цветан Димов“ — Скопје на име Кенан Јахја, Скопје. (2507)

Индекс бр. 16483, издаден од Економскиот факултет — Скопје на име Гордана Трајковска, Скопје. (2508)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Гулбер Сакиќ, Скопје. (2509)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Димитрие Атанасов, Скопје. (2510)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Трајче Војновски, Скопје. (2511)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Игор Стојановски, Скопје. (2512)

Работна книшка издадена од Скопје на име Менка Андова, Скопје. (2513)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Гултен Асани, Скопје. (2514)

Воена книшка издадена од Зареб на име Александар Божиновски, Скопје. (2515)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Гуро Салај“ — Скопје на име Марко Трајковски, Скопје. (2516)

Работна книшка издадена од Скопје на име Ајриз Фазли, Скопје. (2517)

Свидетелство за II година, издадено од Гимназијата „Цветан Димов“, Скопје на име Гордана Саздовска, Скопје. (2518)

Работна книшка издадена од Марибор на име Вида Марковиќ, Скопје. (2519)

Воена книшка издадена од Призрен на име Шаил Руфат, Скопје. (2520)

Воена книшка издадена од Скопје на име Рагип Реџеџи, Скопје. (2521)

Индекс бр. 5324, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на име Горѓи Нацка, Скопје. (2522)

Воена книшка издадена од Ниш на име Горѓија Секуловски, Скопје. (2523)

Воена книшка издадена од Врхнина, Словенија на име Томе Блажески, Скопје. (2524)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „Браќа Рамиз Хамид“ — Скопје на име Џемшит Џемаилов, Скопје. (2525)

Свидетелство за I година, издадено од Фискултурното училиште во Скопје на име Миле Горѓиев, Скопје. (2526)

Ученичка книшка за VI одделение на име Светлана Јосимовска, Скопје. (2527)

Воена книшка издадена од Бјеловар на име Славко Бундовски, Скопје. (2528)

Свидетелство за VIII одделение на име Вера Трајковска, ул. „Милтон Манаки“ бр. 12, Битола. (2529)

Свидетелство бр. 83/1, издадено од Гимназијата „Моша Пијаде“ — Кр. Паланка на име Милорад Половски, ул. „Пролетерски бригади“ бр. 4, Куманово. (2530)

Работна книшка издадена од СО — Куманово на име Гурѓа Петрушевска, ул. „Вук Караџиќ“ бр. 42, Куманово. (2531)

Свидетелство за VIII одделение на име Љубомир Димов, ул. „Димко Најдов“ бр. 9, Т. Велес. (2532)

Свидетелство за V одделение, издадено од Училиштето „Кирил и Методиј“ — Т. Велес на име Радојко Давчески, ул. „Владимир Назор“ бр. 60, Т. Велес. (2533)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Училиштето „Трајко Андреев“ — Т. Велес на име Пандорка Сиљанова, ул. „Крушевска“ бр. 16, Т. Велес. (2534)

Работна книшка на име Пандорка Сиљанова, ул. „Крушевска“ бр. 16, Т. Велес. (2535)

Свидетелство за VIII одделение на име Крумче Пановски, с. Еловец, Т. Велес. (2536)

Свидетелство за завршено IV одделение на име Данка Јорданова, с. Раковци, Т. Велес. (2537)

Здравствена легитимација на име Гоце Гортиоски, ул. „П. Котеска“ бр. 148, Прилеп. (2538)

Свидетелство за IV одделение на име Менка Булдиоска, с. Вранче, Прилеп. (2539)

Свидетелство од IV одделение, издадено од Основното училиште „11 Октомври“ — Прилеп, на име Јидија Стојаноска, ул. „Сандански“ бр. 1/24, Прилеп. (2540)

Работна книшка, на име Борис Спиркоски, с. Сливје, Прилеп. (2541)

Свидетелство од VIII одделение, издадено од Основното училиште „Никола Тесла“ — на име Пецо Црвенкоски, с. Небрегово, Прилеп. (2543)

Работна книшка, издадена од СО — Куманово на име Зекирија Димани, с. Виштица, Куманово. (2543)

Свидетелство за IV одделение на име Загорка Велкова, ул. „Лазо Трпков“ бр. 3, Т. Велес. (2546)

Свидетелство за положен завршен испит, издадено од Тутунското училиште „Орде Чопела“ — Прилеп на име Нада Апостолова, ул. „Првوماјска“ бр. 49, Т. Велес. (2547)

Ученичка книшка за III одделение на име Кадри Исени, с. Камењане, Тетово. (2548)

Свидетелство за IV клас гимназија на име Имери Абдулаков, ул. „Б. Миладинов“ бр. 179, Тетово. (2549)

Студентска легитимација бр. 2281, издадена од Педагошката академија — Битола на име Параскева Димеска, ул. „Блага Ружето“ бр. 16, Прилеп. (2550)

Здравствена земјоделска легитимација на име Зекир Мирсат, с. Јеловјане, Тетово. (2551)

Свидетелство за завршено метално училиште на име Живко Бајчовски, с. Будинарци, Берово. (2552)

Свидетелство за завршено V одделение, издадено од ЦОУ „Даме Груев“ — Градско, на име Грозда Бинчева, ул. „Славе Петков“ бр. 21, Т. Велес. (2554)

Свидетелство за IV одделение на име Благоја Богески, с. Браилово, Прилеп. (2555)

Ученичка книшка за V одделение, издадено од Училиштето „11 Октомври“ — Прилеп на име Цветанка Најдоска, ул. „К. Јосифоски“ бр. 47, Прилеп. (2556)

Работна книшка на име Марија Тасковска, зл. „Страшко Симонов“ бр. 12, Куманово. (2557)

Свидетелство за III година и диплома за завршен испит, издадени од Гимназијата „Кирил Пејчиновиќ“ — Тетово на име Џеват Хусеини, ул. „Лењин“ бр. 29, Тетово. (2558)

Здравствена легитимација на име Невзат Рамадани, с. Жељино, Тетово. (2559)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Училиштето „Моша Пијаде“ — Гостивар на име Јелица Крстевска, ул. „ЈНА“ бр. 207а, Гостивар. (2560)

Свидетелство за III година, издадено од Средно економско училиште Прилеп на име Цветко Стојаноски, ул. „М. Пијаде“ бр. 183, Прилеп. (2561)

Свидетелство за VIII одделение на име Ленка Николоска, ул. „Београдска“ бр. 33, Прилеп. (2562)

Свидетелство за V одделение на име Султаније Демирова, ул. „Бл. Станев“ бр. 43, Т. Велес. (2563)

Свидетелство за III година стопанско училиште на име Добривоје Илијоски, с. Балиндол, Гостивар. (2564)

Свидетелство за IV одделение на име Оља Костадиноска, ул. „Б. Кидрич“ бр. 1/12, Прилеп. (2567)

Свидетелство од II година гимназија на име Идриз Бакиу, с. Доброште, Тетово. (2569)

Свидетелство за V одделение основно училиште на име Екрем Весели, с. Калиште, Тетово. (2570)

Диплома од средно економско на име Скендер Ибраими, ул. „Н. Тесла“ бр. 11, Тетово. (2571)

Свидетелство од I клас гимназија на име Шинаси Реџеџи, ул. „Н. Тесла“ бр. 23, Тетово. (2572)

Работна книшка бр. 7173, издадена од Битола на име Кире Трајковски, ул. „Брегалиница“ бр. 3, Битола. (2574)

Работна книшка на име Вера Претенкова, ул. „Прилепска“ бр. 16, Кавадарци. (2575)

Свидетелство, издадено од Гимназијата „Кирил Пејчиновиќ“ — Тетово на име Фејзула Синани, с. Г. Седларце, Тетово. (2576)

Диплома за завршена гимназија и свидетелства за I, II, III и IV година на име Рами Усеини, ул. „Гоце Стојчевски“ бр. 54, Тетово. (2577)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Муса Мифтари, ул. „М. Чеде Филиповски“ бр. 150, Гостивар. (2580)

Диплома матурска на име Таип Азизи, ул. „Беличица“ бб, Гостивар. (2581)

Ученичка книшка за I и II клас, издадена од Гимназијата „Мирче Ацев“ — Прилеп на име Лепа Пресилска, с. П. Рувди, Прилеп. (2583)

Свидетелство од I година хемиско училиште на име Брзево Озек, ул. „Н. Наумовски“ бр. 1, Т. Велес. (2585)

Свидетелство од IV основно на име Марија Јанческа, ул. „Бл. Тоска“ бр. 30, Тетово. (2586)

Свидетелство од VIII одделение на име Благоја Димитровски, с. Zubovce, Гостивар. (2588)

Здравствена легитимација бр. 74648, издадена од Гостивар на име Абдулаки Изеири, с. Врапчиште, Гостивар. (2589)

Здравствена легитимација на име Славка Габлавова, с. Владимирово, Берово. (2591)

Работна книшка на име Лазар Горгов Галев, Винаца. (2592)

Работна книшка на име Феми Шабанов, с. Драчево, Скопје. (2594)

Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Основното училиште „Орце Николов“ с. Звезгор на име Маца М. Арсова, с. Звезгор, Делчево. (2597)

Свидетелство за завршен I клас, издадено од Рударско-геолошко техничко училиште — смер рударство — Пробиштип на име Ванчо Анакиевски, с. Драмче, Делчево. (2598)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Училиштето „Тошо Даскало“ — Битола, на име Вангел Николовски, ул. „Солунска“ бр. 130, Битола. (2599)

Здравствена легитимација на име Габриела Атанасоска, ул. „М. Пијаде“ бр. 18, Прилеп. (2600)

Работна книшка на име Али Ајдини, с. Руница, Куманово. (2601)

Ученичка книшка за IV одделение на име Меметали Шерифи, с. Ново Село II, Тетово. (2602)

Диплома за завршена осмолетка на име Јусуф Шакири, с. Одри, Тетово. (2603)

Свидетелство за завршено средно училиште „Зеф Љуш Марку“ — Скопје на име Нејази Аслами, с. Желино, Тетово. (2604)

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Фи. бр. 179 од 26. XII. 1974 година го запиша во судскиот регистар на регистарска влошка бр. 367, основањето на работна организација настаната со спојување на работни организации со основни организации и тоа:

1. Трговско претпријатие на големо и мало „Народен магазин“ — Струмица.
2. Трговско претпријатие на големо и мало „Задругар“ — Струмица.
3. Трговско претпријатие на големо и мало „Транал“ — Струмица.
4. Трговско претпријатие за промет на градежни материјали „Сеча“ — Струмица.
5. Трговско претпријатие на големо и мало „Иднина“ — Струмица.
6. Трговско претпријатие „Македонија“ — Струмица.
7. Трговско претпријатие на големо и мало „Снабдител“, село Ново Село, Струмичко.
8. Работна организација „Отпад“ за промет со отпадоци на големо и мало — Струмица.

Предмет на работење:

— промет на големо и мало во транзит и увоз-извоз, текстил, куса плетена стока и конфекција, машка, женска и детска конфекција, галантерија, базарска стока и играчки, кожарска стока, производи од гума и пластика, козметички производи, кожна галантерија, фотографски и оптички апарати, инструменти и прибор, часовници и изработка од драгоцени материјали, стакло и порцелан, канцелариски материјали, хартија, прибор за пишување и школски прибор, ременарски стоки, животни намирници, предмети за куќни потреби, јажарска стока, стакло, порцелан и керамика, каделни и јутени производи, чевли, производи од гума, каучук, производи од пластика, деликатесна стока, тутунски производи, кибрит, мешана индустриска стока, откуп на земјоделско-сточарски производи од индивидуални производители, земјоделски задруги и работни организации, откуп на жива стока од приватни лица и работни организации, колене на жива стока и манипулација со свежо месо, смрзната риба, живина, сувомесни производи и свежи јајца, продажба на алкохолни и безалкохолни производи, откуп на млеко и млечни производи од индивидуални производители и земјоделски задруги, како и преработка на млеко и млечни производи, производи на база шеќер и какао, производи за сточна исхрана, продажба на судски таксени марки, промет со огревно дрво, градежен материјал и градежна столарија, промет со јаглен, промет со бои, лакови, техничка железарија, метални стоки и електрични материјали, крупна и ситна железарија, промет со стакло, плута, салонит и сите изолациони материјали, битумен, промет со градежно и бетонско железо, дрвен и метален намест, превозни стоки со сопствени транспортни средства, акустични производи, санитарски уреди, купување и продавање на сите видови земјоделски машини, приклучни машини и орудија, машини за изведуваче на мелиорациони работи и градежништво, моторни возила, машини за преработка и доработка на земјоделско-сточарски производи, машини за наводнување, опрема за винарство, мерни уреди, цистерни и монтажни постројки, опрема за заштита на растенијата, за рано градинарство, репродукциони материјали потребни во земјоделството и градежништвото, сите видови амбалажа за земјоделството — индустриска амбалажа, хемиски производи — минерални ѓубрива и средства за заштита на растенијата и добитокот, техничка хемикалија од сите видови, промет со сточна храна, резервни делови и гуми за сите гореспоменати машини, вршење на сервис и преглед на сите гореспоменати машини, приклучни орудија и опрема, промет со сите видови цемент, сите видови на природна и вештачка волна, разни волнени предива и други волнени производи, памук, памучни предива и други памучни производи, како и промет со стаклена волна, купување и продажба на сите видови жита, брашно, семенски материјали и сите видови зрнести храни, грав, лека, кикирики, ораси, бадеми, наут, ориз и оризова арпа, промет со сите видови жива стока, живина, јужно овошје, грозје, вино и останати производи од грозје, сите видови половна земјоделска механизација, мелиоративна, градежна и друга механизација, сите видови половни и моторни приколки, дрво и дрвени производи, резбана граѓа, ПТТ — столбови, железнички прагови, целулоза, шперт плоча, фурнир, иверица, панел плоча, паркет, промет и доработка на сите видови семенски материјали, железна и метална стока, велосипеди, машини за шиене и прибор за истите, нафтени деривати, мазира, масла и масти, огногасни апарати, сурова кожа, волна и крзно, животински отпадоци и влакна, исходен материјал за природно и вештачко цвеќе (одржано и со корење во лонци и саксии), потребни за цвекарството: штеклизии, корен, сандаци-луковници и цвекарско семе, зеленило за украс и декорации во садови (гикос, галми, кактуси, лимони, портокалови дрвја и зим-зелен шимшир), сите украси за цвеќе (пеперутки од хартија и др.), цвеќиња аранжирани во кош-

нички и др. садови и лонци за цвеќе, музички инструменти, радиоапарати, телевизори, грамофони и грамофонски плочи, појачала и електрични музички инструменти, радиоделови и електроматеријали, како и резервни делови за истите, прибор и алат за радио-техника.

Овластувања на организацијата на здружен труд во правниот промет со трети лица: неограничени овластувања за работната организација и за сите основни организации на здружен труд и солидарна одговорност на сите основни организации на здружен труд за работната организација и за обврските на основните организации.

Имиња на лицата овластени за застапување и граници на нивните овластувања: Борибоје Цртев, директор, ја застапува и потпишува работната организација без ограничување.

Имиња на лицата овластени за потпишување и граници на нивните овластувања: Трајко Димитровски и Стојан Петров, потпишуваат без ограничување, а други овластени лица се: Крсто Атанасов, финансиски директор, Петар Шаламанов, шеф на сметководството, Петар Танушев, шеф на финансиската оператива.

Во составот на Работната организација спаѓаат и следните основни организации на здружен труд:

1. Основна организација на здружен труд „Текстил и галантерија“, со седиште во Струмица.

Предмет на работење:

— промет на големо и мало во транзит на текстил, куса плетена стока, машка, женска и детска конфекција, галантерија, базарска стока, играчки, кожарска стока, производи од гума и пластика, козметички производи, кожна галантерија, бижутерија, кинкалерија, фотографски и оптички апарати, инструменти и прибор, часовници и изработка од драгоцени материјали, стакло и порцелан, канцелариски материјал, хартија и прибор за пишување, школски прибор и ременски материјал.

Директор — Ристо Матков, ја застапува и потпишува основната организација на здружен труд во меѓусебните односи со другите ООЗТ без ограничување, во правниот промет со трети лица со посебни овластувања од работната организација.

2. Основна организација на здружен труд „Прехрана и колонијал“ со откуп на земјоделски производи, со седиште во Струмица.

Предмет на работење:

— трговија на големо и мало и транзит со промет на животни намирници и предмети за куќни потреби, јажарска стока, стакло, порцелан и керамика, каделни и јутени производи, обувки — производи од гума, каучук и пластични материјали, деликатесна стока, тутунски производи и кибрит, мешана и индустриска стока, откуп на земјоделско-сточарски производи од индивидуални производители, земјоделски задруги и работни организации, откуп на жива стока од работни организации и приватни лица, колење на жива стока и манипулација со живо месо, смрзната риба, живина и сувомесни производи, свежи јајца, продажба на алкохолни и безалкохолни пијалаци, откуп на млеко и млечни производи од индивидуални производители и земјоделски задруги како и преработка на млеко и млечни производи, производи на база на шеќер и какао, продажба на судски таксени марки.

Директор — Стојан Танчев, ја застапува и потпишува основната организација на здружен труд во меѓусебните односи со другите ООЗТ без ограничување, во правниот промет со трети лица со посебни овластувања од работната организација.

3. ООЗТ „Градежни материјали“, со седиште во Струмица.

Предмет на работење:

— промет на големо и мало со огревно дрво, градежен материјал, градежна столарија, јаглен, стакло, плута, салонит, битумен и сите видови изолациони материјали, промет со градежно бетонско железо.

Директор Ѓорѓи Мудинов, ја застапува основната организација на здружен труд во меѓусебните односи со другите ООЗТ без ограничување, а во правниот промет со трети лица со посебни овластувања од работната организација.

4. ООЗТ „Железарија, бела техника и акустика“, со седиште во Струмица.

Предмет на работење:

— промет на големо и мало со техничка железарија, бои и лакови, метални стоки, електрични материјали, крупна и ситна железарија, гуми за сите моторни возила и приклучни возила, сите видови на акустички присизводи, сервисирање на сите видови електрични уреди во домаќинството.

Директор — Коста Палифров, ја застапува и застапува основната организација на здружен труд во меѓусебните односи со другите ООЗТ без ограничување, во правниот промет со трети лица со посебни овластувања од работната организација.

5. ООЗТ „Намештај“, со седиште во Струмица.

Предмет на работење:

— промет на големо и мало со дрвен и метален намештај.

Директор — Иван Смарчиев, ја застапува и потпишува ООЗТ во меѓусебните односи со другите ООЗТ без ограничување, во правниот промет со трети лица со посебни овластувања од работната организација.

6. ООЗТ „Извоз-увоз“ малограничен промет со ЧР Бугарија и Грција и транзит со сите видови трговски стоки од дејноста на работната организација, со седиште во Струмица.

Предмет на работење:

— увоз-извоз, малограничен промет со НР Бугарија и Грција и транзит со сите видови на трговски стоки од дејноста на работната организација.

Директор — Ѓорѓе Георгиев, ја застапува и потпишува ООЗТ во меѓусебните односи со другите ООЗТ без ограничување, во правниот промет со трети лица со посебни овластувања од работната организација.

7. ООЗТ „Отпад“, со седиште во Струмица.

Предмет на работење:

— продажба и набавка на големо и мало на сите видови отпадоци, фелерични и дефектни непрехранбени стоки, продажба и набавка на сите видови основни средства, продажба и набавка на обоени и необоени метали — производи.

Директор — Киро Косев, ја застапува и потпишува ООЗТ во меѓусебните односи со другите ООЗТ без ограничување, а во правниот промет со трети лица со посебни овластувања од работната организација.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на привремената статутарна одлука од 23. XII. 1974 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 179/74. (184)

СОДРЖИНА

	Страна
106. Закон за даноците на граѓаните — Пречистен текст — — — — —	249
Исправка на Одлуката за републичкиот стандард за задолжително основно образование — — — — —	276